



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно на хрваткосрпски, словенечки и македонски јазик — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Народната банка за претплата, посебни издавнија и огласи 602-3-231

Среда,

БЕЛГРАД

БРОЈ 9

ГОД. XXII

Во 1966 година изнесува 36 (3.800) дин. — Редакција: Улица Јована Ристиќа бр. 1. Пошт. факс 226 — Телефони: централа 50-931, 50-932, 50-933 и 51-661; Служба за претплата 51-732 и Продавна служба 51-671.

91.

Врз основа на членот 39 од Законот за измени и дополненија на Основниот закон за рударството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/66), Законодавно-правната комисија на Сојузната скупштина на седницата од 18 февруари 1966 година го утврди долу изложениот пречистен текст на Основниот закон за рударството.

Пречистениот текст на Основниот закон за рударството го опфаќа Основниот закон за рударството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/64) и неговите измени и дополненија објавени во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/66 (со исправката објавена во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/66), во кои е означено времето на влегувањето во сила на тој закон и на неговите измени и дополненија.

АС бр. 504
18 февруари 1966 година
Белград

Претседател
на Законодавно-правната комисија
на Сојузната скупштина,
Велько Зековиќ, с. р.

ОСНОВЕН ЗАКОН ЗА РУДАРСТВОТО (пречистен текст)

Глава I ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Рудното богатство во земјата и на нејзината површина се користи во општ интерес.

Член 2

(1) Под рудно богатство се подразбираат сите органски и неоргански минерали, без оглед дали се наоѓаат во цврста, растресена, пластична, течна или гасовита состојба или во природни растопини и без оглед дали се наоѓаат во своето првобитно лежиште, или во наноси, руднички копини, јаловишта или топилнички отпадоци (минерални сировини).

(2) Под минерални сировини се подразбира и каменот (карпите).

Член 3

(1) Одредбите на овој закон се однесуваат на истражувањето и експлоатацијата на минералните сировини, без оглед дали тие се наоѓаат во земјата или на нејзината површина, на морското дно или под него во крајбрежното море на Југославија.

(2) Одредбите на овој закон се однесуваат и на истражувањето и експлоатацијата на минералните сировини што се наоѓаат на морското дно или под него надвор од крајбрежното море на Југославија, ако врз основа на меѓународното право таквото истражување и експлоатација се регулираат со југословенски прописи.

Член 4

(1) Со истражување или експлоатација на минерални сировини можат да се занимаваат стопанските организации и установи, што се определени со овој закон и што ги исполнуваат пропишаните услови (организацији).

(2) Со правото да вршат истражување или експлоатација на определени минерални сировини на определена простор организациите се здобиваат врз основа на одобрување од надлежниот орган.

Член 5

Врз издадената минерална сировина при истражувањето или експлоатацијата, како врз општествена сопственост, организацијата се здобива со право на користење без надоместок.

Член 6

(1) Граѓаните, граѓанските правни лица, општествените организации и други здруженија на граѓани не можат да се занимаваат со истражување ниту со експлоатација на минерални сировини.

(2) По исклучок, граѓаните, граѓанските правни лица, општествените организации и други здруженија на граѓани можат под определени услови да се занимаваат само со истражување или експлоатација на определени видови минерални сировини за градежни или занаетчиски цели или за сопствени потреби, во кој случај врз издадената минерална сировина се здобиваат со право на сопственост со надоместок или без надоместок, во согласност со републичкиот закон.

(3) Одделни граѓани и задруги на исплакнувачи можат да се занимаваат и со исплакнување на благороден метал од речни наноси.

(4) Поблиски прописи за исплакнување на благородни метали според ставот 3 од овој член ќе донесе старешината на сојузниот орган на управата надлежен за работите на рударството.

Член 7

(1) Овој закон се применува на истражувањето и експлоатацијата на следните минерални сировини:

1) на сите видови фосилен јаглен, освен тресетот;

2) на битуменските материи во цврста, течна и гасовита (плиновита) состојба, на сите видови битуменски (маслени) карпи, како и на другите видови гасови (плинови), што се наоѓаат во земјата;

3) на радиоактивните минерални сировини;

4) на минералните сировини од кои можат да се произведуваат метали и нивни употребливи соединенија;

5) на неметалните минерални сировини, и тоа: графитот, сулфурот, магнезитот, флуоритот, баритот, азбестот, лискуниот, фосфорот, гипсот (садрата), калцитот, кредата, стипсата, бентонитот, кременот (кварцитот) и кременовиот (кварцниот) песок, каолилот, керамичките и огноотпорните глини, цементните лапорци (глини), мермерот, фелдспатот, талкот, диатомејската земја, пуцоланската земја, дистенот леуцитот, скапоцените и полускапоцените камења;

6) на натриумовата, калиумовата, магнезиумовата сол и на сите видови други соли и солни води.

(2) Истражувањето и експлоатацијата на другите минерални сировини се регулираат со прописите на републиката.

Член 8

Во постапката за издавање на одобрување за истражување или експлоатација на минерални сировини надлежните органи и заинтересираните организации соработуваат со установите за геолошка служба.

Член 9

Стопанските и други организации се должни истражувањето односно експлоатацијата на минерални сировини да ја вршат на рационален начин, со примена на современи методи на рударската наука и техника и на геолошката наука.

Член 10

Со цел за трајна експлоатација и зголемување на производството на минерални сировини стопанските организации се должни истовремено со експлоатацијата да вршат истражување заради обновување на резервите на минерални сировини.

Член 11

(1) Организациите што истражуваат односно експлоатираат минерални сировини се должни при вршењето на овие работи да се приложуваат за прописите за заштитата при работата, да применуваат други вообичаени правила за заштитата на животот и здравјето на работниците во рудниците, и да обезбедат лични заштитни средства.

(2) Организациите од ставот 1 на овој член се должни да донесат посебни правилници за мерките за заштита при работата според специфичните прилики и опасностите при рударските работи и да организираат служба за заштита при работата.

Член 12

(1) Организациите што вршат истражување односно експлоатација на минерални сировини се должни за тие работи да обезбедат заштита при работата според одредбите на овој закон и прописите донесени врз основа на него.

(2) Во поглед прашањата за заштита при работата во рударството што не се уредени со овој закон и со прописите донесени врз основа на него, се применуваат одредбите од Основниот закон за заштитата при работата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65) и од прописите донесени врз основа на тој закон.

Член 13

На просторите што ги опфаќаат објекти кои се во општа и јавна употреба и на подрачјата што се прогласени за заштитени може да се врши истражување и експлоатација на минерални сировини само ако е тоа во општ интерес, а врз основа на посебно одобрување од надлежниот орган.

Член 14

Рударските работи при истражувањето и експлоатацијата на минерални сировини можат да ги раководат само лица што во поглед на стручната спрема, практиката и стручниот испит ги исполнуваат пропишаните услови.

Член 15

(1) Надзор над примената на одредбите од овој закон, на прописите донесени врз основа на него, како и на техничките мерки и мерките за заштита при работата при истражување и експлоатација на минерални сировини во земјата или на нејзината површина, вршат органите на рударската инспекција.

(2) Органот на рударската инспекција врши надзор и над работите на помошните погони врзани за технолошкиот процес на вадење, збогатување и облагородување на минерални сировини.

Член 16

(1) Надместокот на штета што организациите ќе му ја сторат на друг со вршењето на рударските работи ќе се расправи според правните правила на имотното право.

(2) Надместокот на штетата што нужно настанува за време или по престанок на рударските работи на поголема површина земјиште или им се нанесува на поголем број лица поради спаднување на земјиште, јамски пожари, поплави предизвикани со јамски работи, или поради други настани предизвикани со рударските работи, ќе се регулира со посебен сојузен закон.

Член 17

На постапката по управните работи од овој закон се применуваат одредбите на Законот за општата управна постапка, ако со овој закон не е определено поинаку.

Г л а в а II

ИСТРАЖУВАЊЕ НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ

1. Одобрување за истражување

Член 18

(1) Под истражување на минерални сировини се подразбираат рударските работи (изработка на раскопи, истражувачки ровови, поткопи, ископи, окна, дупнатини и др.) и истражувањата на кои им е целта да се утврди постоењето на лежиште на минерални сировини, нивната количина и квалитет, положбата и формата на нивното лежиште и условите за експлоатација.

(2) Не се сметаат како истражување на минерални сировини во смисла на овој закон: рударско-геолошкото прегледување на теренот, геолошките снимања, ситните раскопи, плитките рачни дупчења и геофизичките истражувања, што се вршат заради пронаоѓање на минерали, геолошко картирање, испитување на почвата, истражувањето за научни цели и слично.

Член 19

(1) Минерални сировини можат да истражуваат установите за рударско-геолошки истражувања и стопанските организации на кои истражувањето односно експлоатацијата на минерални сировини им е предмет на работењето.

(2) Минерални сировини можат да истражуваат и стопански организации на кои истражувањето односно експлоатацијата не им е основна дејност, ако тие сировини ги користат во вршењето на својата стопанска дејност.

(3) Стопанските организации на кои истражувањето односно експлоатацијата не им е основна дејност, ако истражуваат минерални сировини, мораат да имаат посебно организирана стручна служба за истражување на минерални сировини.

Член 20

(1) Одобрувањето за истражување минерални сировини го издава републичкиот орган на управата надлежен за работите на рударството, ако со прописите на републиката не е определено поинаку.

(2) Ако истражувањето на минерални сировини се простира на територијата на две или повеќе републики, одобрувањето за истражување го издава сојузниот орган на управата надлежен за работите на рударството.

(3) Органите од ст. 1 и 2 на овој член се должни за секое издадено одобрување да го известат општинскиот орган на управата надлежен за работите на рударството.

Член 21

(1) Одобрувањето за истражување се издава по барање на стопанската организација или установа од членот 19 на овој закон (организација за истражување).

(2) Во барањето за издавање одобрување мораат да се назначат: минералните сировини што се предмет на истражувањето, начинот на кој ќе се истражуваат, податоците за расположивите стручни кадри, за опремата за истражување на определени минерални сировини и за финансиските средства, рокот во кој ќе се отпочне со истражувањето и приближното време на траењето на истражувачките работи.

(3) Кон барањето мора да се приложи:

1) ситуациона карта со виртани граници на истражниот простор во таква срезмера што врз основа на неа да можат на теренот да се определат границите на тој простор, со опис на положбата на истражниот простор и со назначување на подрачјето на која општествено-политичка заедница се наоѓа тој простор;

2) геолошка документација за можноста за постоење на лежиште на минерални сировини на просторот за истражување.

Член 22

(1) Ако барање за издавање одобрување за истражување на ист вид минерални сировини, и на ист простор за истражување поднесле двајца или повеќе баратели, органот на управата надлежен за работите на рударство ќе му издаде одобрување на оној барател што, со оглед на расположивите кадри, опрема и финансиски средства, обезбедува нај-успешно истражување.

(2) Ако, со цел за обновување и одржување на резервите на минерални сировини, барање за издавање одобрување за истражување поднесло рударско претпријатие за да истражува минерални сировини на простори за истражување што се граничат со неговото експлоатационо поле, органот на управата надлежен за работите на рударството ќе му издаде одобрување на ова претпријатие без оглед на одредбата од ставот 1 на овој член.

Член 23

Со одобрувањето за истражување се определуваат:

1) минералните сировини што се предмет на истражувањето;

2) просторот на кој ќе се истражуваат, со точно определени граници (истражен простор);

3) најмалата количина и видот на работите кои организацијата за истражување е должна да ги изврши;

4) рокот во кој мора да се отпочне со истражните работи и времето на важењето на одобрувањето.

Член 24.

(1) За ист истражен простор можат да се издадат две или повеќе одобрувања за истражување ако се однесуваат на различни видови минерални сировини и ако постои можност за несмеќавано истражување од страна на две или повеќе организации на ист истражен простор.

(2) Организациите за истражување што изведуваат истражни работи на ист истражен простор, ги согласуваат своите работи со меѓусебна спогодба.

(3) Ако не дојде до спогодба, организацијата што подоцна добила одобрување за истражување е должна своите работи да ги изведува на начин со кој не ги смеќава работите на организацијата за истражување што порано добила одобрување.

Член 25

(1) Ако барањето за истражување минерални сировини на просторот за кој порано е дадено одобрување за истражување други минерални сировини, се однесува на минералните сировини чие истражување е од поголем општ интерес од истражувањето на минералните сировини за кое е дадено одобрување, органот на управата надлежен за работите на рударството може со актот со кој се дава одобрување за истражување на минералните сировини што се од поголем општ интерес, да определи

организацијата што порано добила одобрување да ги запре натамошните работи на тој истражен простор.

(2) Во случајот од ставот 1 на овој член организацијата што подоцна добила одобрување за истражување е должна на организацијата што морала да ги запре работите да ѝ ги надомести средствата што целосообразно ги вложила во истражни работи.

(3) Ако организациите од ставот 2 на овој член не се спогодат за надоместокот, организацијата што морала да ги запре работите може против другата стопанска организација да му поднесе на надлежниот стопански суд тужба за исплата на надоместокот.

Член 26

Одобрување за истражување може да се издаде и за истражување на минерални сировини на простор за кој е издадено одобрување за експлоатација, ако истражувањето се однесува на минерални сировини што организацијата за експлоатација не ги истражува односно не ги експлоатира и ако со истражните работи нема да се смеќаваат работите на експлоатацијата.

Член 27

Органот на управата надлежен за работите на рударството ќе го одбие барањето за издавање одобрување за истражување ако барателот на одобрувањето не ги исполнува условите од членот 19 на овој закон, или ако не располага со неопходно потребните стручни кадри и со опрема за истражување на определен вид минерална сировина, или не поднесе докази за обезбедувањето на потребните финансиски средства.

Член 28

(1) Органот на управата надлежен за работите на рударството ќе го одбие барањето за издавање одобрување за истражување ако на друга организација веќе ѝ е издадено одобрување за истражување односно за експлоатација на ист простор и за ист вид минерални сировини, или ако со истражните работи би се смеќавала или би се загрозувала експлоатацијата на минерални сировини на соседното експлоатационо поле.

(2) Барањето за издавање одобрување за истражување може да се одбие ако од приложената геолошка документација се заклучи дека не е оправдано да се истражува на предвидениот простор за истражување со оглед на геолошките услови.

2. Истражен простор

Член 29

(1) Истражниот простор е терен на кој се истражуваат минерални сировини.

(2) Истражниот простор има произволна форма со природни граници.

(3) Ако такви граници нема, истражниот простор се ограничува со прави линии во произволна форма поврзани според топографските знаци на ситуационата карта на теренот (член 21 став 3 точка 1).

Член 30

(1) Големината на истражниот простор се определува, по правило, според барањето на организацијата за истражување.

(2) Ако се бара определување на простор за истражување во големина која, според мислењето на органот на управата надлежен за работите на рударството, не ѝ одговара на можноста за истражување од страна на организацијата за истражување, големината на просторот за истражување ќе ја определи тој орган.

Член 31

(1) На просторот на кој се наоѓаат градски населби, јавни сообраќајници, водоградби, водоводи, електрични водови од висок напон, подрачја на из-

вори на минерални и термални води, културни споменици, природни реткости, воени објекти, гробишта и други објекти од општо значење определени во согласност со прописите на републиката, како и на подрачјето што е прогласено за заштитено (на пример, национални паркови, заштитни шуми и др.), не е дозволено истражување на минерални сировини.

(2) Кога се во прашање минерални сировини од поголем општ интерес, организацијата за истражување може да истражува и на просторите односно подрачјата од ставот 1 на овој член, со претходна согласност од органот на управата во чиј делокруг спаѓаат работите што се однесуваат на тие објекти односно подрачја.

Член 32

(1) Не е дозволено истражување на минерални сировини ниту на просторот под зграда што се наоѓаат надвор од градските населби и до 40 метра околу овие згради, како и ниту на просторот што го опфаќаат дворови и градини надвор од градските населби, без согласност од сопственикот односно корисникот на зградата односно земјиштето.

(2) Ако се во прашање минерални сировини од општ интерес, органот на управата надлежен за работите на рударството може да дозволи истражување на минерални сировини и на просторот од ставот 1 на овој член, ако е тоа неопходно потребно, без оглед дали сопственикот односно корисникот на зградата или земјиштето дал согласност за истражување.

Член 33

(1) Органот што го издал одобрувањето за истражување е должен да води евиденција за сите барани истражни простори и катастар на одобрените простори за истражување, согласно со прописите на републиката.

(2) Во катастарот на одобрените истражни простори се внесуваат податоците за минералните сировини што се предмет на истражувањето, податоците за организациите за истражување на кои им е издадено одобрување и резултатите од истражувањата.

(3) Во катастарот на одобрените истражни простори имаат право на увид сите заинтересирани организации.

3. Истражни работи

Член 34

Организацијата за истражување е должна да му го пријави почетокот на истражувачките работи на органот на рударската инспекција и на општинскиот орган на управата надлежен за работите на рударството на чие подрачје ќе врши истражувања, најдоцна на 15 дена пред почетокот на работите.

Член 35

Организацијата за истражување е должна при истражните работи да ги спроведува сите пропишани мерки за заштита при работата и мерките за безбедност на граѓаните и за зачувување на недвижните и движните предмети без оглед во чија сопственост се тие.

Член 36

(1) Организацијата за истражување е должна во текот на истражните работи да му поднесува на органот што го издал одобрувањето извештај за извршените истражни работи и за резултатите на истражувањето, во роковите што овој орган ќе ги определи.

(2) Извештаите треба да ги содржат и резултатите од технолошкото истражување, ако тоа се врши.

Член 37

(1) При истражувањето можат да се вадат минералните сировини само во количината што нужно ја бараат истражните работи и технолошките испитувања.

(2) Во извештаите за резултатите на истражувањата мораат да се искажат количините на извадената минерална сировина.

(3) Организацијата за истражување е должна да води евиденција за извадените количини минерални сировини и за тоа за кои цели е користена минералната сировина.

Член 38

(1) За располагањето со минералните сировини извадени при истражните работи организацијата за истражување го известува органот што го издал одобрувањето за истражување.

(2) Средствата остварени со продажба на минералните сировини извадени при истражните работи ќе се уплатат во корист на изворите од кои се финансираат истражувачките работи.

Член 39

По завршетокот или трајното запирање на истражните работи организацијата за истражување е должна за тоа да им поднесе извештај со сета документација за резултатите од истражувањето на органот што го издал одобрувањето за истражување.

Член 40

По завршетокот или трајното запирање на истражните работи организацијата за истражување е должна на местата на кои се изведувани истражните работи да ги спроведе сите мерки на обезбедување со кои трајно ќе се исклучи можноста за настапување опасност за луѓето и животните.

Член 41

За заштитата и безбедноста на објектите што се поставени или изградени со цел за обезбедување според членот 40 на овој закон, се грижи општинскиот орган на управата надлежен за внатрешните работи.

4. Одземање на одобрување за истражување

Член 42

Органот што го издал одобрувањето за истражување може одобрувањето за истражување со решение да го одземе од организацијата за истражување:

1) ако и покрај наредбата на рударскиот инспектор не се спроведени пропишаните мерки за заштита при работата и потребните мерки за безбедност на граѓаните и за обезбедување на недвижните и движните предмети во општествена сопственост и во граѓанска сопственост;

2) ако со истражните работи се смеќаваат или се загрозуваат други рударски работи на истиот или на соседните простори;

3) ако истражните работи се изведуваат противно на методите на современата рударска наука и техника и со тоа се загрозува идната експлоатација на минерални сировини на тој или соседен истражен простор;

4) ако не се извршени оние количини истражни работи што како најмали се определени со одобрувањето за истражување, доколку не настапиле непредвидени тешкотии;

5) ако под видот на истражни работи се врши експлоатација на минерални сировини;

6) ако тоа го бараат интересите на народната одбрана.

Член 43

Органот што го издал одобрувањето за истражување може одобрувањето за истражување со решение да го одземе од организацијата за истражување ако таа не отпочне со истражните работи во рокот што ѝ е определен во одобрувањето за истражување, а постои барање на друга организација за истражување на исти минерални сировини на ист истражен простор.

Г л в а III

ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ

1. Одобрување за експлоатација

Член 44

Под експлоатација на минерални сировини се подразбира вадењето од лежиштето, збогатувањето и облагородувањето на минералните сировини со цел за искористување.

Член 45

Со експлоатација на минерални сировини можат да се занимаваат рударските претпријатија, како и другите стопански организации што тие сировини ги користат исклучиво во вршењето на својата основна дејност и што за експлоатација на минерални сировини ќе основат посебен рударски погон (рударски претпријатија).

Член 46

(1) Одобрувањето за експлоатација на минерални сировини го издава републичкиот орган на управата надлежен за работите на рударството, ако со прописите на републиката не е определено поинаку.

(2) Ако експлоатацијата на минерални сировини од ставот 1 на овој член се простира на територија од две или повеќе републики, одобрувањето за експлоатација го издава сојузниот орган на управата надлежен за работите на рударството.

Член 47

(1) Одобрувањето за експлоатација се издава по барање на рударско претпријатие.

(2) Во барањето за издавање одобрување мораат да се назначат минералните сировини за кои има намера да се експлоатираат и податоците за техничката и организационата готовност за рационално искористување на минералните сировини.

(3) Кон барањето мора да се приложи:

1) ситуациона карта со виртани граници на експлоатационото поле во таква сразмера што врз основа на неа да можат на теренот да се определат границите на тоа поле со јавните сообраќајници и другите објекти што на тоа поле се наоѓаат во времето на барањето на одобрувањето и со назначување на општествено-политичката заедница на чие подрачје се наоѓа експлоатационото поле;

2) документација за извршените истражни работи и за лежиштето на минералните сировини, со податоците за утврдените количини и за квалитетот на минералните сировини;

3) образложение за корисноста на експлоатацијата на лежиштето на минералните сировини, со приказ на начинот на нивното вадење, облагородување, употреба и пласман.

(4) Органот на управата надлежен за издавање на одобрувањето за експлоатација може да пропише кон барањето за добивање одобрување за експлоатација на одделни видови минерални сировини да се даваат и други податоци и да се приложат и други нацрти.

Член 48

Со одобрувањето за експлоатација на минерални сировини се определуваат:

1) видовите на минерални сировини што се предмет на експлоатацијата;

2) положбата и точните граници на експлоатационото поле;

3) рокот во кој мораат да се извршат подготвителните работи и да се започне со експлоатацијата.

Член 49

(1) Ако барања за добивање одобрување за експлоатација минерални сировини на исто експлоатационо поле и за ист вид минерални сировини

поднесле две или повеќе рударски претпријатија, органот на управата надлежен за работите на рударството ќе му издаде одобрување на она рударско претпријатие што обезбедува најрационална и најекономична експлоатација на минералните сировини.

(2) Ако, во случајот од ставот 1 на овој член, барање за издавање одобрување поднесло и рударското претпријатие што претходно вршело истражување на ова експлоатационо поле со цел за обновување на резервите на минерални сировини што ги експлоатира, ова претпријатие има предимствено право за добивање одобрување за експлоатација, ако ги исполнува пропишаните услови.

Член 50

На барање на рударското претпријатие органот што го издал одобрувањето за експлоатација може издаденото одобрување за експлоатација на минерални сировини да го прошири и на други минерални сировини што се наоѓаат на експлоатационото поле.

Член 51

(1) Ако со одобрувањето за експлоатација не се опфатени сите видови минерални сировини од членот 7 став 1 на овој закон што се наоѓаат на експлоатационото поле, органот на управата надлежен за работите на рударството може да му издаде одобрување за експлоатација на неопфатените минерални сировини на друго рударско претпријатие.

(2) Пред да му издаде одобрување на друго рударско претпријатие, органот од ставот 1 на овој член ќе побара образложено мислење од рударското претпријатие што ја врши експлоатацијата за можноста за експлоатација на неопфатените минерални сировини со оглед на постојните експлоатациони работи, и ќе го повика да поднесе, ако сака, барање за проширување на одобрувањето.

(3) Кога рударското претпријатие ќе поднесе барање за проширување на одобрувањето, органот од ставот 1 на овој член е должен на тоа претпријатие да му издаде одобрување, ако ги исполнува пропишаните услови.

Член 52

(1) На експлоатационото поле во кое веќе се врши подземна експлоатација, органот на управата надлежен за работите на рударството може да му издаде одобрување за експлоатација на површински минерални сировини (член 56) на друго рударско претпријатие само ако со оваа експлоатација не би се смекавала или загрозувала работата на подземната експлоатација.

(2) Под условот од ставот 1 на овој член органот на управата надлежен за работите на рударството може, покрај издаденото одобрување за експлоатација на површински минерални сировини, да му издаде одобрување за подземна експлоатација на минерални сировини на друго рударско претпријатие на исто експлоатационо поле.

Член 53

Обдорувањето за експлоатација му се доставува на рударското претпријатие што го поднесло барањето, на органот на рударската инспекција и на општинскиот орган на управата надлежен за работите на рударството на чие подрачје се наоѓа експлоатационото поле.

Член 54

Органот што го издал одобрувањето за експлоатација со решение ќе го одземе одобрувањето за експлоатација од рударското претпријатие ако претпријатието не отпочне со експлоатацијата во рокот што е определен со решението за одобрување на експлоатацијата или со подоцнежнo решение.

2. Експлоатационо поле**Член 55**

(1) Експлоатацијата на минерални сировини се врши на определен простор (експлоатационо поле).

(2) Експлоатационото поле го сочинува просторот што е хоризонтално на површината на земјата ограничен со прави линии или со природни граници, а се простира неограничено во длабочината на земјата меѓу вертикалните рамнини положени низ тие линии односно природни граници.

Член 56

Експлоатацијата на минерални сировини од чакални, песочни и други наноси, топлинички остатоци и напуштени јаловишта, како и експлоатацијата на зрнеста и барска железна руда (површински минерални сировини) се врши на експлоатационото поле што во длабочината достигнува до подлогата на која се наоѓаат овие минерални сировини (површинско експлоатационо поле).

Член 57

(1) Експлоатационото поле го опфаќа, по правило, целиот истражен простор на лежиштето на минералната сировина со појасот на уривање поради експлоатацијата.

(2) Ако лежиштето на минерална сировина опфаќа голем простор, така што да постојат услови за отворање повеќе рудници, органот на управата надлежен за работите на рударството може со одобрувањето за експлоатација да го ограничи експлоатационото поле само на еден дел од лежиштето на минералната сировина.

Член 58

(1) За подигање градежни објекти на земјиште во границите на експлоатационото поле мора, пред издавањето на одобрување за изградба на градежен објект, да се прибави мислење од рударското претпријатие за можноста за подигање градежен објект со оглед на рударските работи.

(2) Ако според образложеното мислење на рударско претпријатие може да настане оштетување на градежниот објект поради рударските работи, органот надлежен за издавање на одобрување за изградба на градежен објект ќе прибави за тоа и мислење од органот на управата надлежен за издавање одобрувања за експлоатација.

(3) Ако и според мислењето на органот на управата надлежен за издавање одобрување за експлоатација постои можност за оштетување на градежниот објект, одобрување за изградба на градежниот објект нема да се издаде.

(4) Одобрување за изградба на градежен објект може по исклучок да се издаде и кога според мислењето на рударското претпријатие односно на органот на управата надлежен за издавање одобрувања за експлоатација постои можност за оштетување на градежниот објект, но само ако не постои опасност за животот и здравјето на граѓаните, ако инвеститорот писмено се откаже од правото на надоместок на штетата што би настанала како последица на рударските работи и ако оваа негова изјава се забележи во земјишните книги.

(5) Оредбите од ст. 1 до 4 на овој член се применуваат и во поглед на градежните објекти за чие подигање не е потребно одобрување за изградба или кои се подигнати без потребното одобрување за изградба.

Член 59

(1) Ако општиот интерес бара, преку експлоатационото поле можат да се изградуваат јавни патишта, железнички пруги, канали и други сообраќајници, како и електрични водови од висок напон со определени сигурносни столбови.

(2) Пред изработката на инвестиционата програма за објектите од ставот 1 на овој член инвеститорот е должен да прибави мислење од рударското претпријатие за најголемиот правен и положба на сие објекти на експлоатационото поле.

(3) Рударските претпријатија имаат право на надоместок на фактичната штета предизвикана со изградбата на објект од ставот 1 на овој член.

3. Експлоатација на минерални сировини**Член 60**

(1) Рударското претпријатие може да преземе рударски и други работи на отворање и изградба на рударски објекти, односно на експлоатација на минерални сировини во земјата или на нејзината површина само врз основа на одобрен проект (главен рударски проект).

(2) Главниот рударски проект за отворање и експлоатација на нови подземни и површински објекти содржи особено: технички опис на работите на отворање и разработка на лежишта, на технолошкиот процес на експлоатацијата и методите на откопување; опис на сигурносните и заштитните столбови; потребни претсметки, а особено претсметка и опис на проветрувањето и одводнувањето; претсметка и предмер на работите; опис на снабдувањето со електрична енергија; потребни цртежи, графикони, геолошки карти и рударски планови, како и резултати на хидролошките, геомеханичките и другите испитувања. Со проектот мораат да бидат решени сите прашања на погонската сигурност и заштитата од опасност од гасови, јамски пожари, експлозивен јагленов прав, агресивен минерален прав, јонизирачко зрачење, провала на вода и да бидат предвидени сите потребни средства и мерки за колективна и лична заштита на работниците.

(3) Главниот рударски проект за површински откопи, покрај елементите од ставот 2 на овој член, содржи и опис на технолошкиот процес на откривање на јалова покривка и одлагање јаловина, како и опис на завршните падини од површинскиот откоп.

Член 61

(1) Во постојните рудници: изведување рударски работи на отворање и експлоатација на нови хоризонти, ревири или делови од пласт и рудни тела; изработка на нови рударски извозни и ветрени окна; изградба на магацини за експлозив и измена на откопната метода, можат да се вршат само врз основа на одобрен рударски проект за тие работи (дополнителен рударски проект).

(2) Дополнителниот рударски проект од ставот 1 на овој член ги содржи сите елементи од членот 60 ст. 2 и 3 на овој закон, што се однесуваат на тие работи, објекти, уреди и постројки, доколку не се опфатени со главниот рударски проект.

Член 62

(1) Рударски работи на објекти, уреди и постројки што не се опфатени во чл. 60. и 61. на овој закон можат да се изведуваат врз основа на упростен проект за тие објекти, уреди и постројки, кој содржи: технички опис, претсметка, предмер, цртежи и опис на потребните мерки за заштита при работата (упростен рударски проект).

(2) За упростениот рударски проект од ставот 1 на овој член не е потребно одобрување од членот 65 став 1 на овој закон, ниту е за употребата на објектите, уредите и постројките изградени според овој проект потребно одобрување од членот 67 на овој закон. Рударското претпријатие е должно пред изведувањето на работите по такви проекти да ја изврши нивната ревизија, а одобрувањето за употреба на тие објекти, уреди и постројки го дава техничкиот раководител на односниот погон, по претходно прибавено мислење од службата за заштита при работата на претпријатието.

Член 63

Поблиски прописи за содржината на рударските проекти донесува старешината на сојузниот орган на управата надлежен за работите на рударството.

Член 64

(1) Рударското претпријатие може да изработува рударски проекти за свои потреби ако располага со стручен кадар за вршење тие работи. Рударски проекти за потребите на други работни организации може да изработува рударското претпријатие или друга работна организација ако располагаат со стручни кадри за тие работи и ако се регистрирани за вршење на тие работи.

(2) Со изработка на рударски проект може да раководи лице што најмалку една година вршело работи на технички раководител на погон од оној вид погон за кој се изработува рударскиот проект.

(3) Проектантот што го изработил проектот е одговорен за сите технички решенија и за квалитетот на изработениот проект.

Член 65

(1) Одобрување да можат да се изведуваат работи според рударскиот проект, дава органот на управата надлежен за работите на рударството што го издал одобрувањето за експлоатација врз основа на кое се вршат тие рударски работи.

(2) Пред издавањето на одобрување рударскиот проект подлежи на ревизија во поглед на мерките и нормативите за заштита при работата, сигурноста на погонот и луѓето и на подземните, површинските и соседните објекти, како и во поглед на примената на современите достигнувања и методи на рударската наука и техника, земајќи ги предвид важечките прописи, нормативи и задолжителните југословенски стандарди.

(3) Ревидентот на проектот е одговорен за квалитетот на извршената ревизија на проектот.

(4) Со прописите на републиката поблиску се определуваат начинот и постапката за ревизија на рударските проекти.

Член 66

(1) Рударското претпријатие е должно да му ги пријави рударските работи на надлежниот орган на рударската инспекција и на општинскиот орган на управата надлежен за работите на рударството, на чие подрачје ќе ја врши експлоатацијата, најдоцна на 15 дена пред почетокот на работите на секој погон.

(2) Претпријатијата за експлоатација на нафта и земни гасови се должни во рокот од ставот 1 на овој член да го пријават почетокот на работите на секоја дупнатина.

Член 67

(1) Пуштањето во работа на рударските објекти, постројки и уреди изградени врз основа на одобрени рударски проекти, се врши врз основа на одобрувањето за употреба.

(2) Одобрувањето за употреба на рударските објекти, уреди и постројки го дава органот на управата надлежен за издавање одобрувања за експлоатација.

Член 68

(1) Врз основа на одобрените проекти за отворање на лежиште и за експлоатација, рударското претпријатие е должно да изработи долгорочни програми на работите на отворање на лежиштето и на експлоатацијата. На крајот на секоја година рударското претпријатие е должно врз основа на долгорочната програма да состави годишен план на работите за наредната година.

(2) Годишниот план за работите на отворање и експлоатација ги опфаќа рударските работи со кои ќе се оствари планираното производство за таа година, мерките за заштита при работата што мораат да се преземат на предвидените работи и мерките за безбедност на луѓето и за заштита на недвижните и движните предмети во општествена и граѓанска сопственост.

(3) Нужни отстапувања од одобрените проекти во поглед на изведувањето на работите во јама и на површински коп, како и во поглед на изведувањето

и поставувањето на јамските постројки и на постројките за облагородување со кои не се отстапува битно од одобрениот рударски проект, можат да се вршат, но само со претходна согласност од надлежниот орган што го издал одобрувањето за експлоатација.

(4) Претпријатијата за истражување и експлоатација на нафта и земни гасови можат, поради геолошки услови и конфигурацијата на теренот, да ја менуваат локацијата на дупнатините предвидени со проектот и без согласност на органот што го издал одобрувањето за експлоатација, но се должни за тоа со писмено образложение да го известат тој орган.

(5) Под јамски постројки се подразбираат и рударските постројки и градби делумно во јама а делумно на површина.

Член 69

(1) Рударските претпријатија се должни во своите годишни планови, според рударско-геолошките услови, да предвидат истражни работи и работи на отворање лежишта заради обезбедување резерви на минерални сировини за експлоатација односно заради нивно обновување (преведување на резервите од пониска категорија во резерви од повисока категорија).

(2) Рударското претпријатие е должно да води книга за резервите на минерални сировини и во неа да ја внесува состојбата на резервите на минерални сировини на крајот на секоја година.

(3) Поблиски упатства за водење на книгата и евиденцијата за резервите на минерални сировини донесува старешината на сојузниот орган на управата надлежен за работите на рударството.

Член 70

(1) Рударското претпријатие е должно годишниот план на работите да му го достави на увид на органот што го издал одобрувањето за експлоатација, ако овој го бара тоа.

(2) Органот од ставот 1 на овој член може да стави забелешки во поглед на предвидените со планот мерки за заштита при работата, на мерките за безбедност на граѓаните и за заштита на недвижните и движните предмети во општествена и граѓанска сопственост, на работите за обновување на резервите на минерални сировини, на примената на техничките прописи и во поглед на рационалноста на експлоатацијата.

(3) Забелешките на органот од ставот 1 на овој член ставени во смисла на ставот 2 од овој член се задолжителни за рударското претпријатие.

(4) Ако органот од ставот 1 на овој член не стави забелешки во рок од 30 дена од денот на приемот на планот, ќе се смета дека нема забелешки.

Член 71

(1) Рударското претпријатие е должно рационално да го искористува лежиштето на минералните сировини.

(2) Рударското претпријатие рационално го искористува лежиштето на минералните сировини ако, применувајќи методи на современата рударска техника, вади и облагородува минерални сировини со што помалку загуби и ако, покрај основната сировина, вади и други минерални сировини од членот 7 на овој закон што се наоѓаат во лежиштето а можат корисно да се употребат и ако е тоа економски оправдано.

(3) Органот што го издал одобрувањето за експлоатација може да пропише рударското претпријатие да биде должно определена јаловина со остатоците од минералната сировина да остава на определено место.

Член 72

(1) Експлоатација на минерални сировини не може да се врши на просторот што го опфаќаат објекти од членот 31 на овој закон, како ниту на подрачја што се прогласени за заштитени,

(2) Ако се во прашање минерални сировини од поголем општ интерес, републичкиот извршен совет или органот што тој ќе го овласти може да дозволи експлоатација и на просторите односно подрачјата од ставот 1 на овој член, определувајќи ги истовремено мерките што мораат да се преземат со цел за заштита на овие објекти односно подрачја.

Член 73

(1) Републичкиот орган на управата надлежен за народно здравје, во спогодба со републичкиот орган на управата надлежен за работите на рударството и со републичката установа за геолошка служба, може да определи пошироки заштитни подрачја на лековити извори на минерални и термални води на кои подрачја можат да се вршат рударски работи само со преземање на мерките со цел за заштита на лековитите извори.

(2) Органите од ставот 1 на овој член ќе ги определат мерките што мораат да се преземат со цел за заштита на лековитите извори на минерални и термални води.

Член 74

(1) Рударското претпријатие може да користи површински води според прописите за водите.

(2) Обичните води што ќе се отворат со рударските работи, рударското претпријатие може да ги користи за своите потреби сè до нивната утока во постојаните површински води.

(3) Рударското претпријатие е должно отпадочните води, пред да ги пушти во површинските води, да ги чисти од штетните состојки според прописите за отпадочните води.

Член 75

Рударското претпријатие е должно на друго рударско претпријатие што врши експлоатација на минерални сировини на соседно експлоатационо поле, да му дозволи отворање или пробивање на отвори за проветрување или одводнување, ако со тие работи не би го доведувало во опасност својот погон.

Член 76

(1) На своето експлоатационо поле рударското претпријатие е должно на друго рударско претпријатие што врши експлоатација на минерални сировини на соседно експлоатационо поле, да му дозволи изградба односно отворање или пробивање на патишта, индустриски колосеци и други саобраќајници за презезување односно одвезување на минералните сировини, како и користење на постојните постројки за производство и пренос на електрична и друга енергија.

(2) Рударското претпријатие е должно да го дозволи извршувањето на работите од ставот 1 на овој член само ако изведувањето на тие работи на друг начин би предизвикало несразмерно високи трошоци, односно е должно да дозволи користење на постројките само ако располага со слободен капацитет на тие постројки.

(3) Ако претпријатијата не се спогодат во поглед на изградбата на објекти односно користењето на капацитетот, одлуката за тоа ја донесува органот што го издал одобрувањето за експлоатација.

(4) Рударското претпријатие што ја врши изградбата односно ги користи објектите е должно на друго рударско претпријатие на чие експлоатационо поле ги изведува работите односно чии постројки ги користи да му плати надоместок.

Член 77

(1) Рударското претпријатие е должно во текот на изведувањето и по завршетокот на рударските работи, ако е приведувањето кон култура технички изводливо и економски оправдано, да го привее кон култура земјиштето што е оштетено со рударските работи, согласно со прописите на републиката.

(2) Исто така, рударското претпријатие е должно по запирањето или по завршетокот на работите и на површинските и на јамските погони да ги спроведе сите мерки на обезбедување предвидени во членот 40 на овој закон.

4. Запирање на експлоатационите работи

Член 78

(1) Ако работата во јамски погони и површински копови или во нивни делови или во погони за експлоатацијата на нафта мора привремено да се прекине поради непредвидени пречки (провала на гасови или вода; проломи во врска со горски удар; јамски пожари; рестројувања на главни патишта за проветрување, проаѓање, одводнување и превоз; лизгање на терен; ерупции и сл.), рударското претпријатие е должно за тие пречки да го известат надлежниот орган на рударската инспекција најдоцна во рок од 24 часа по запирањето на работите.

(2) За привременото запирање на работите што е планирано однапред рударското претпријатие е должно да го известат надлежниот орган на рударската инспекција на 15 дена пред запирањето на работата.

(3) Пред запирањето на работата според ставот 2 на овој член што ќе трае подолго од 15 дена, мора да се изврши потребно премерување и мораат да се дополнат рударските планови, а посебно да се направи записник за причините на запирањето на работата со констатации за опасностите што можат да се појават при повторното отворање на јамата или на нејзин дел.

(4) За време на привремениот прекин и на привременото запирање на работата главните јамски простори мораат да се одржуваат во таква состојба што по нив да може да се минува без опасност.

Член 79

(1) Ако од која и да е причина дојде до потполно и трајно запирање на експлоатацијата во одделни јамски погони или површински копови, рударското претпријатие е должно да го известат за тоа органот што го издал одобрувањето за експлоатација и органот на рударската инспекција најдоцна на 15 дена пред запирањето на работите.

(2) За запирање на работата во одделни погони или копови одлучува работничкиот совет на рударското претпријатие.

(3) Органот што го издал одобрувањето за експлоатација може во случај на запирање на работата да формира комисија која на самото место, ќе ги испита причините за запирањето на работите, и постоењето на резерви на минерални сировини и нивната исцрпеност.

(4) Ако рударското претпријатие престане со работата сите рударски планови и скици, мерачки книги и другата документација за состојбата на рударските работи во времето на престанокот на претпријатието му се предаваат на чување на органот што го издал одобрувањето за експлоатација.

(5) На секоја организација што е заинтересирана за обнова на работите на напуштено експлоатационо поле органот од ставот 4 на овој член е должен да ѝ ги даде на увид материјалите од ст. 3. и 4 на овој член.

5. Катастар на експлоатационите полиња

Член 80

(1) Републичкиот орган на управата надлежен за работите на рударството е должен да води катастар на експлоатационите полиња.

(2) Во катастарот на експлоатационите полиња се внесуваат сите податоци од одобрувањето за експлоатација на минерални сировини на определено експлоатационо поле, податоците од дополнителните

одобрувања за истражување или експлоатација на тоа експлоатационо поле, евентуалното ограничување на експлоатацијата и податоците за помошните јамски градби надвор од експлоатационото поле

(3) Експлоатационото поле се води во катастарот на експлоатационите полиња на име на рударското претпријатие.

Член 81

(1) Органот на управата надлежен за работите на рударството води, покрај катастарот на експлоатационите полиња, збирка на исправите и список на рударските претпријатија на кои им се дадени одобрувања за експлоатација.

(2) Збирката на исправи ја сочинуваат преписите на одобрувањата за експлоатација, со сите прилози и нацрти што барателот на одобрувањето ги поднесол кон своето барање за одобрување на експлоатацијата, како и дополнителните решенија донесени во врска со експлоатационото поле.

(3) Во катастарот на експлоатационите полиња, во збирката на исправите и во списокот на рударските претпријатија на кои им се дадени одобрувања за експлоатација имаат право на увид сите заинтересирани организации.

Член 82

(1) Експлоатационото поле се води во катастарот на експлоатационите полиња до полното исцрпување на минералната суровина на подрачјето на тоа поле.

(2) Се смета дека е експлоатационото поле исцрпено за определена минерална суровина ако таквата суровина повеќе ја нема или ја има во таков состав и количина што нејзиното вадење да станало неекономично.

(3) Експлоатационото поле ќе се води и понатаму во катастарот на експлоатационите полиња ако рударското претпријатие пред исцрпувањето на минералната суровина се откажало од експлоатацијата.

Глава IV

РУДАРСКИ МЕРЕЊА И РУДАРСКИ ПЛАНОВИ

Член 83

Со цел за правилно изведување на рударските работи и за рационална експлоатација на минералните суровини, како и со цел за заштита при работата и за спречување на материјални штети, рударските претпријатија се должни врз основа на мерења да изработуваат планови односно карти од кои може да се утврди состојбата на рударските работи, нивната меѓусебна положба и положбата на рударските работи во однос на старите рударски работи и на објектите и водите на површината.

Член 84

(1) Рударското претпријатие мора да има:

1) ситуационен нацрт на експлоатационото поле;

2) геолошка карта на експлоатационото поле и на неговата околина, како и карактеристични геолошки профили;

3) план на рудникот, со вртана површинска ситуација и подземни простори односно површински копови;

4) планови на одделни јами односно на јамски површински копови;

5) откопни и етажни планови на сите јамски и површински рударски работи на одделни ревири;

6) планови на енергетската мрежа (на електричната мрежа, на компримиран воздух и др.), на водоводната мрежа, како и на јамските постројки, со главните технички податоци;

7) планови за проветрувањето на јамите.

(2) За рудниците со голем приток на води и со сложена тектоника, органот на управата надлежен за работите на рударството може да пропише и водење на хидролошки и тектонски планови.

(3) Плановите од ставот 1 точ. 4, 5, 6 и 7 на овој член мораат да се дополнуваат секој месец, според напредувањето на рударските работи.

(4) Ако јамските работи се изведуваат во близина на стари работи или напуштени делови на јами, или спрема нив или спрема геолошки раселини, дополнувањето на плановите се врши по потреба и во пократки рокови.

(5) Дополнувањето на плановите ќе се врши во пократки рокови и кога подземните работи се движат во подрачјето на јамски огнови и водени акумулации, како и на јавни објекти или заштитени подрачја (чл. 31 и 32).

Член 85

Претпријатијата за истражување и експлоатација на нафта и земни гасови мораат да имаат:

1) ситуационен нацрт на експлоатационото поле со назначување на сите истражни експлоатациони дупнатини и на другите уреди;

2) геолошка карта на експлоатационото поле и на неговата околина, како и карактеристични геолошки профили;

3) карти за границите на рабната вода;

4) податоци и извештаи за дупчењето, електрокаротажни мерења, зацевувањето, перфорацијата, освојувањето и мерењето на динамичниот и статичкиот притисок, за гасниот фактор и за сите други физичко-хемиски анализи на колекторите и флуидите.

Член 86

Ситуационниот нацрт на експлоатационото поле и рударските мерења врз основа на кои се изработуваат рударските планови, мораат да бидат приклучени на две постојани точки на теренот.

Член 87

(1) За сите извршени мерења рударското претпријатие е должно да води заверени мерачки книги.

(2) Мерачките книги се заверуваат според прописите за заверување на деловните книги.

Член 88

(1) Рударски мерења вршат и планови изработуваат односно ги дополнуваат нив само лица што за овие работи имаат стручни квалификации (рударски мерачи и геометри).

(2) Ако се укаже потреба од изработка на нови рударски планови, во новите рударски планови мораат да се пренесат сите детали од старите рударски планови, како што се стари јамски отвори, стари работи и раседи, височински коти и др.

Член 89

Корисниците и сопствениците на земјиштето се должни да му дозволат на рударското претпријатие обележување на точките на земјиштето при премерувањето и поставањето на меѓници на експлоатационото поле.

Член 90

(1) Копиите за плановите од членот 84 точ. 3 до 7 на овој закон рударското претпријатие е должно без одлагање да му ги доставува на надлежниот орган на рударската инспекција.

(2) Органот на рударската инспекција ќе му ги доставува на рударското претпријатие копиите на плановите од ставот 1 на овој член во јануари и јуни секоја година, заради внесување во тие копии на измените и дополненијата извршени во плановите на рударското претпријатие.

(3) Ако рударското претпријатие не ги изврши измените и дополненијата според ставот 2 на овој член во рок од еден месец од денот на нивниот прием, органот на рударската инспекција ќе определи мерач кој измените и дополненијата на плановите ќе ги изврши на трошок на рударското претпријатие.

Член 91

(1) Организациите за истражување се должни да имаат рударски планови и да ги вршат рудар-

ските мерења според обемот на извршените рударски работи.

(2) Во одобрувањето за истражување органот што го издал одобрувањето за истражување ќе определи кои рударски мерења организацијата за истражување мора да ги врши.

Член 92

Поблиски прописи за рударското мерење, за изработката на рударските планови и за нивните размери, како и за мерачките книги, ќе донесе старешината на сојузниот орган на управата надлежен за работите на рударството.

Глава V

ЗАШТИТНИ МЕРКИ

Член 93

Заради заштита на животот и здравјето на работниците рударското претпријатие е должно:

- 1) благовремено да ги спроведе сите пропишани мерки за заштита при работата;
- 2) да донесе правилник за мерките за заштита при работата според специфичните прилики и опасности во своите погони;
- 3) да организира служба за заштита при работата;
- 4) да им обезбеди на работниците лични заштитни средства;
- 5) да организира служба за спасување и противпожарна служба.

Член 94

(1) Задачата на службата за заштита при работата е:

- 1) непосредна контрола на спроведувањето на мерките за заштита при работата;
 - 2) водење евиденција за несреќните случаи во претпријатието, со назначување на причините поради кои тие настанале;
 - 3) проучување на причините на несреќните случаи и професионалните заболувања и давање предлози за преземање мерки и воведување методи на работа кои обезбедуваат поуспешно сузбивање на тие причини;
 - 4) следење на здравствената состојба на работниците и давање предлози за подобрување на хигиенските услови при работата;
 - 5) давање предлози на директорот и другите органи на управувањето на претпријатието односно соодветните работни единици на претпријатието за преземање мерки за обезбедување заштита при работата;
 - 6) давање стручно мислење дали проектите им одговараат на пропишаните мерки за заштита при работата;
 - 7) вршење и други работи и овластувања што ѝ се дадени со правилникот на претпријатието за заштита при работата.
- (2) За организирањето на службата за заштита при работата и за спроведувањето на мерките за нејзиното редовно и несмеќавано функционирање е одговорен директорот на рударското претпријатие како и раководителот на работната единица, ако е предвидена за таа работна единица со статутот на претпријатието посебна служба за заштита при работата.

(3) Службата за заштита при работата ја вршат потребен број лица, според големината на рудникот, кои за тоа имаат соодветна стручна спрема и кои се физички способни за вршење на таа служба.

(4) Раководителот на службата за заштита при работата е непосредно одговорен пред директорот на претпријатието.

Член 95

(1) Рударското претпријатие е должно според своите специфични прилики да организира служба за спасување и противпожарна служба и да ги снабде со потребната опрема.

(2) Работите на службата за спасување и противпожарната служба ги вршат работниците што се посебно обучени за тие работи.

(3) За организирањето на службите од ставот 1 на овој член и за нивната работа е одговорен директорот на рударското претпријатие, како и раководителот на работната единица, ако за таа работна единица со статутот на претпријатието се предвидени посебни служби.

Член 96

(1) Работничкиот совет на рударското претпријатие и работничките совети на работните единици се должни повремено да ја разгледуваат состојбата на заштитата при работата и дејноста на службата за заштита при работата, на службата за спасување и на противпожарната служба, и да ги определат потребните мерки што мораат да се спроведат.

(2) Директорот на претпријатието е должен секој три месеци да му поднесе на работничкиот совет извештај за состојбата на заштитата при работата и за дејноста на службата за заштита при работата во претпријатието. Ако рударското претпријатие опфаќа повеќе поголеми рударски погони или работни единици, што имаат свои работнички совети извештај за состојбата на заштита при работа и за дејноста на службата за заштитата при работата се должни да му поднесат на работничкиот совет на погонот односно на работната единица секои три месеци раководителите на тие погони односно работни единици, а директорот на претпријатието — на работничкиот совет на претпријатието еднаш годишно.

Член 97

(1) За непосредното спроведување на мерките за заштита при работата е одговорно секое лице што е запослено во претпријатието — во рамките на својот делокруг.

(2) Со правилникот на претпријатието за мерките за заштита при работата се определува делокругот на лицата од ставот 1 на овој член во врска со спроведувањето на мерките за заштита при работата и нивната лична одговорност за спроведувањето на тие мерки.

Член 98

(1) Секој работник што ќе се запосли во рударско претпријатие мора пред распоредувањето на работа да се запознае со работата што ќе ја врши, со прописите и мерките за заштитата во врска со работата, со опасностите што можат да настанат при работата, како и со организирањето и спроведувањето на заштитата при работата во претпријатието, и има право да бара од лицето определено за тоа што поисцрпно да го запознае со опасностите на работата, со правата односно должностите во врска со заштитата при работата и со условите на работата.

(2) Работникот што првпат се распоредува на рударски работи во јама, мора постално, а најмалку за 15 дена, да се воведува во работата, под непосредно раководење и надзор на работникот што ќе го определи надлежниот раководител, и во тој рок не може да биде ангажиран на производствена работа на постојано работно место. Ова време не влегува во пробната работа на тој работник.

(3) Секој работник е должен во текстот на запослувањето постојано да го надополнува и усовршува своето знаење од областа на заштитата при работата.

(4) Рударското претпријатие е должно да пропише посебни програми за подобрување со знаење од областа на заштитата при работата, според видот на работите и стручноста на работниците.

Член 99

(1) Рударското претпријатие е должно да организира запознавање на сите работници со прописите за мерките за заштита при работата, како и со мерките за спроведување на планот за одбрана и на акцијата за спасување во случаите на ненадејни несреќи.

(2) Рударското претпријатие е должно по пат на стручна комисија најмалку еднаш годишно да го проверува познавањето на прописите за заштита при работата и познавањето на спроведувањето на превентивните и заштитните мерки во рудникот, како и на планот за одбрана и на акцијата за спасување во случаите на ненадејни несреќи, кај надзорниот и техничкиот персонал, палителите на мини, како и кај висококвалификуваните и квалификуваните работници, чија работа е непосредно врзана за рударските работи.

(3) Работниците што не ќе покажат задоволително познавање на прописите за заштитата при работата и спроведувањето на превентивните и заштитните мерки, а особено спроведувањето на планот за одбрана и акцијата за спасување, не можат да останат на тие работни места додека со повторно проверување не се утврди дека ги познаваат прописите за заштитата при работата и спроведувањето на превентивните и заштитните мерки.

Член 100

(1) Секој работник во рударско претпријатие е должен да се придржува кон пропишаните мерки за заштита при работата. Непридржувањето кон тие мерки се смета како потешка повреда на работната должност.

(2) Со правилникот на претпријатието за мерките за заштита при работата се определува поради кои повреди на пропишаните мерки за заштита при работата работник може да се исклучи од работната заедница.

(3) Директорот на претпријатието и други раководители на рударски работи определени со правилникот на претпријатието за мерките за заштита при работата, како и раководителот на службата за заштита при работата, имаат право привремено да го отстранат од работното место работникот што извршил повреда на некоја од пропишаните мерки од ставот 2 на овој член. Против работникот што е отстранет од работното место веднаш се поведува постапка за исклучување од работната заедница.

(4) Со правилникот на претпријатието може да се определи во постапката од ставот 3 на овој член работничкиот совет само да го утврдува фактот дали работникот ја сторил или не наведената повреда поради која според правилникот на претпријатието се исклучува од работната заедница. Ако работничкиот совет утврди дека работникот ја сторил таа повреда, се смета дека работникот со самото тоа е исклучен од работната заедница.

(5) До завршетокот на постапката од ставот 3 на овој член отстранетиот работник, по можност, се распоредува на друго работно место за кое е предвидена пониска работна способност. Ако нема можност да се распореди работникот на друго работно место, нему за времето дадека е отстранет од работата му припаѓа надоместок на личниот доход според општиот акт на претпријатието.

Член 101

(1) Со правилникот на претпријатието за мерките за заштита при работата може да се предвиди дека поради другите повреди на пропишаните мерки за заштитата при работата работникот може да се казни со парична казна до 30 динари и да се определи во кои случаи работникот може да се казни со парична казна на самото место, со кој износ и лицата овластени за изрекување на таа казна.

(2) Со правилникот на претпријатието од ставот 1 на овој член ќе се определи и намената на уплатените износи на паричните казни.

Член 102

(1) Рударското претпријатие е должно да води книга на рударскиот надзор, во која се внесуваат наредбите од органот на рударската инспекција издадени на самото место при вршење на надзорот во рудникот.

(2) Во книгата на рударскиот надзор се внесуваат и наредбите од директорот на претпријатието, главниот технички раководител, како и од другите

лица овластени со правилникот на претпријатието, а што се однесуваат на заштитата при работата и што тие ги издале на самото место при прегледот на работите.

(3) Книгата на рударскиот надзор се води за секој погон посебно.

Член 103

(1) При изведувањето на рударските работи рударското претпријатие е должно да ги преземе и мерките потребни заради заштитата на животот и здравјето на граѓаните, како и за обезбедување на недвижните и движните предмети во општествена и граѓанска сопственост, според важечките прописи.

(2) Корисниците и сопствениците на земјишта и објекти на експлоатационото поле, како и другите граѓани, должни се да ги почитуваат мерките за заштита на рударското претпријатие што се однесуваат на движењето и работата на експлоатационото поле.

Член 104

(1) Секој работник во рударското претпријатие е должен неодољно по најкраток пат да го извести својот непосреден или повисок раководител за секоја појава на опасност при изведувањето на рударските работи, а особено за појавата на експлозивни, задушливи и отровни гасови, за провала на вода, појава на оган, горски удир или други појави што можат да ја загорзат сигурноста на луѓето и имотот.

(2) За појавите од ставот 1 на овој член рударското претпријатие е должно неодољно по најкраток пат да го извести надлежниот орган на рударската инспекција.

Член 105

Рударското претпријатие и организацијата за истражување се должни веднаш по најкраток пат да го известат надлежниот орган на рударската инспекција и општинскиот орган на управата надлежен за работите на рударството, како и општинскиот орган на управата надлежен за внатрешните работи за секој смртен случај, колективна несреќа, потешка повреда при работата и несреќа во рударското претпријатие, како и за причините на несреќата.

Член 106

(1) Рударското претпријатие е должно да му притече на помош на соседното рударско претпријатие штом ќе узнае дека кај тоа претпријатие дошло до несреќа (експлозија, пожар, провала на вода и сл.) при која се загорзени животите на работниците.

(2) На покана од органот на рударската инспекција или загорзено рударско претпријатие и оддалечено рударско претпријатие е должно да му притече на помош на загорзено претпријатие.

(3) Претпријатијата од ст. 1 и 2 на овој член не се должни да притечат на помош само ако нивните екипи за спасување не би смееле да се оддалечат поради постојните спасности во своите претпријатија.

Член 107

(1) Во случај на несреќа од членот 105 на овој закон акцијата за спасување ја раководи главниот технички раководител, ако со правилникот на претпријатието за мерки за заштита при работата не е определено друго лице.

(2) Рударскиот инспектор може да определи друго лице за раководење со акцијата за спасување или може сам да ја преземе таа акција, ако најде дека преземеното раководење не е доволно стручно и ефикасно.

Член 108

Во случај на поголема несреќа во рударско претпријатие надлежниот општински орган може, по барање на раководителот на акцијата за спасување, да нареди и да спроведе мобилизација на потребната работна сила, превозните средства и противпожарните организации, со надоместок на трошоците од страна на загорзено претпријатие.

Член 109

(1) Во случај на опасност за рударските претпријатија, сопствениците и корисниците на земјиштата се должни да дозволат на нивното земјиште да се извршат неопходните работи за отстранување на таа опасност.

(2) Рударското претпријатие е должно да ја надомести штетата сторена со работите од ставот 1 на овој член.

Член 110

За да се обезбеди потребната заштита на работниците при рударските работи, со прописите за заштитата при работата во рударството се определуваат одделни технички и хигиенски мерки и средства со кои се заштитува животот и здравјето на работниците од повреди при работата како и од професионални и други заболувања во врска со работата, а особено:

1) начинот на кој се изведуваат рударските работи;

2) начинот на изградба, одржување и проветрување на јамските простории, какви тие треба да бидат, како и мерките што мораат да се преземат за да се спречи одронување или урнување;

3) квалитетот на уредите, машините, постројките, инсталациите, апаратите и алатот што можат да се употребуваат при определени рударски работи и во рударските простории; заштитните направи што тие мораат да ги имаат и начинот на нивното одржување;

4) начинот на движењето на луѓето и на пренесувањето на материјалите во јамските простории;

5) начинот за вршење минирање, експлозивните средства за минирање и начинот за ракување со нив;

6) мерките што мораат да се преземаат за спречување експлозија, пожар, појава на штетни гасови, опасен прав и јонизирачко зрачење, мерките што мораат да се преземат во случај на овие несреќи и начинот на спасувањето на луѓето;

7) личните и општите заштитни средства што мораат да се употребуваат во рудниците;

8) хигиенско-санитарните уреди што мораат да постојат во рудниците и начинот за одржување на хигиената.

Член 111

(1) Со прописите за заштитата при работата во рударството ќе се определат: посебните услови што мора да ги исполнува работникот, како и неговите обврски и должности во поглед на безбедноста; начинот за запознавање на работникот со мерките за заштита при работата и со опасностите на работното место; дејноста на службата за заштита при работата и на службата за спасување; обврските на работната организација во поглед на преземањето на определени мерки за заштита при работата и вршење на надзорот; кој раководител е одговорен за спроведување на која од мерките за безбедност.

(2) Со прописите за заштита при работата во рударството ќе се определи кои уреди, машини, постројки и инсталации, или нивни делови, апарати и алати не смеат да се употребуваат при вршење на рударските работи ако не се снабдени со атест.

(3) Со прописите за заштитата при работата во рударството ќе се определат уредите и работните простории што мораат периодично да се прегледуваат за да се утврди нивната исправност или да се откријат опасностите што би можеле да настапат за лицата на работа, како и начинот на вршење на тие прегледи.

Член 112

(1) Прописите за заштита при работата во рударството ги донесува старејината на сојузниот орган на управата надлежен за работите на рударството, во согласност со старејината на сојузниот орган на управата надлежен за работите на трудот.

(2) Со републички прописи можат да се определуваат дополнителни мерки за заштита при работата во рударството или во потполност да се регулираат прашањата на заштитата при работата во

рударството што не се регулирани со прописите од ставот 1 на овој член.

Глава VI

РАКОВОДЕН ПЕРСОНАЛ ВО РУДАРСТВОТО

Член 113

(1) Работите на технички раководители, надзорен технички персонал и палители на мини можат да ги вршат лица што во поглед на стручната квалификација и практиката ги исполнуваат пропишаните услови за стручната способност за вршење на односните работи.

(2) Прописите од ставот 1 на овој член ги донесува старејината на сојузниот орган на управата надлежен за работите на рударството, во спогодба со старејината на сојузниот орган на управата надлежен за работите на трудот.

Член 114

Работите од ставот 1 на членот 113 од овој закон во јамските погони загрозуени со метан или со опасен јагленов прав можат да ги вршат само лица што, покрај пропишаните услови во поглед на стручните квалификации и стручниот испит, имаат од пропишаната практика најмалку 3 години во јамски погони загрозуени со метан односно со опасен јагленов прав, ако со прописите донесени врз основа на ставот 2 од членот 113 од овој закон не е определена подолга практика.

Глава VII

РУДАРСКА ИНСПЕКЦИЈА

1. Организација

Член 115

Рударска инспекција вршат републичките органи на рударската инспекција.

Член 116

(1) Работите од својата надлежност органите на рударската инспекција ги вршат преку рударските инспектори.

(2) Рударските инспектори ги вршат од името на органот на рударската инспекција, самостојно и без посебно овластување, работите на непосреден надзор, донесуваат решение и преземаат други мерки предвидени со законот и со прописите донесени врз основа на него.

Член 117

(1) Рударски инспектори можат да бидат само дипломирани рударски инженери со практика од најмалку 10 години во рударски претпријатија, а рударски инспектори за вршење надзор над примарната на прописите за електроенергетските и машинските просторојки и уреди можат да бидат и дипломирани електротехнички или машински инженери односно дипломирани рударски инженери од соседен правец, со најмалку 5 години стручна практика.

(2) Во рамките на практиката од ставот 1 на овој член дипломираниот рударски инженер мора да помине најмалку 8 години во јамски погони, од кои најмалку 3 години во погони со метан или опасен јагленов прав и 3 години на положајот јамски управник или на повисок положај.

(3) Рударскиот инспектор што врши надзор над рударски претпријатија што не се загрозуени со метан или со опасен јагленов прав не мора да ја има практиката во погони со метан или опасен јагленов прав предвидена во ставот 2 на овој член.

(4) Рударските инспектори што вршат надзор над претпријатија за истражување или експлоатација на нафта и земни гасови мораат да бидат дипломирани рударски инженери со практика од најмалку 10 години, од кои најмалку 8 години поминати на работи на истражување и експлоатација на нафта и земни гасови, а во рамките на оваа практика најмалку 3 години поминати на положајот на управник на погон или на повисок положај.

(5) Органите надлежни за назначување на рударските инспектори ќе водат сметка на положајот

на рударски инспектори да се назначуваат дипломирани рударски инженери што со познавањето на рударската наука и техника и со стеченото искуство обезбедуваат правилно извршување на доверената им должност.

Член 118

При вршењето на својата должност рударскиот инспектор мора да има посебна легитимација со која се утврдува неговото својство на инспектор, а што ја издава органот надлежен за неговото назначување.

2. Надлежност и постапка

Член 119

(1) Органите на рударската инспекција вршат надзор над работата на организациите за истражување и рударските претпријатија во согласност со членот 15 на овој закон.

(2) Во вршењето на надзорот над примената на мерките за заштита при работата рударските инспектори ги имаат и овластувањата и должностите на инспектор на трудот предвидени со Основниот закон за заштитата при работата.

Член 120

(1) Во вршењето на надзор рударскиот инспектор има во секое време право да влезе во сите деловни и погонски простории и да ги разгледа сите планови и нацрти на јамските и површинските објекти, извештаите и дневниците за работата на одделни погони и сета потребна документација на рударското претпријатие и на организацијата за истражување.

(2) Рударскиот инспектор има право да зема мостри на минерални сировини и на погонскиот материјал со цел за испитување.

(3) Рударскиот инспектор може, по потреба, да ги сослушува и одговорните лица во претпријатието.

Член 121

Рударските инспектори особено надзираат:

1) дали се спроведуваат пропишаните мерки и нормативи за заштита при работата при рударските работи и прописите за безбедноста на граѓаните и на недвижните и движните предмети во општествена и граѓанска сопственост;

2) дали истражувањето или експлоатацијата на минералните сировини се врши врз основа на одобрување за истражување односно експлоатација и согласно со тоа одобрување;

3) дали при изведувањето на рударските работи правилно се применуваат техничките прописи што се однесуваат на тие работи;

4) дали состојбата на рударските објекти и на постројките во јама и на површина им одговара на техничките прописи и дали е изградбата на овие објекти извршена согласно со проектите;

5) дали рударските работи се изведуваат според годишниот план за тие работи;

6) дали се вршат рударски мерења, дали правилно се изработуваат и редовно се дополнуваат рударските планови и другата документација потребна за правилно техничко и рационално изведување на рударските работи, како и дали ажурно се водат мерачките книги;

7) дали вздењето на минерални сировини при истражувачките работи преминува во експлоатација;

8) дали лицата на раководните места ги исполнуваат пропишаните услови за вршење на тие должности, како и дали работниците се оспособени за работите што ги вршат;

9) дали транспортот, складирањето и ракувањето со експлозивни материјали и со течни горива се врши според важечките прописи.

Член 122

(1) Ако при вршењето на надзор утврди дека рударските претпријатија и организациите за истражување не се придржувале за прописите, рударскиот инспектор писмено ќе ги констатира нај-

дените неправилности и недостатоци и ќе нареди со решение кои мерки за нивното отстранување мораат да се преземат, определувајќи ги притоа роковите за нивното спроведување, како и роковите во кои директорот на претпријатието односно на организацијата е должен да го извести органот на рударската инспекција за нивното отстранување.

(2) Ако недостатоците и пропустите се однесуваат на мерките за заштита при работата или на мерките за заштита на животот и здравјето на граѓаните, поради кои може да настане непосредна опасност за животот и здравјето на работниците и на другите граѓани, инспекторот може со решение да нареди да се запре работата во погонот или на определено работно место додека не се отстранат постојните недостатоци.

(3) Рударските инспектори се должни решенијата што ги донесуваат според ставот 1 на овој член да му ги доставуваат на општинскиот орган на управата надлежен за работите на рударство.

(4) Општинскиот орган на управата надлежен за работите на рударството има право да му обрне внимание на органот на рударската инспекција за неизвршувањето на пропишаните или наредените мерки.

Член 123

(1) Ако се утврдат недостатоците и неправилностите од членот 122 на овој закон рударскиот инспектор е должен да го извести за тоа работничкиот совет на рударското претпријатие и може да му укаже на несовесната работа на одделни раководители на претпријатието и да предложи нивно сменување.

(2) Работничкиот совет е должен да го разгледа извештајот од ставот 1 на овој член и за својот заклучок да го извести органот на рударската инспекција.

Член 124

Ако рударскиот инспектор утврди дека раководител на рударските работи не ги исполнува пропишаните услови за таа должност, ќе донесе решение со кое ќе забрани да ја врши тоа лице таа должност.

Член 125

Рударскиот инспектор е должен веднаш на самото место да ги испита причините на смртните и на групните несреќни случаи, да нареди мерки што мораат да се преземат без одлагање и во најкраток рок да даде образложено мислење за причините на несреќата.

Член 126

Ако рударскиот инспектор утврди дека организацијата за истражување при истражувачките работи вади поголема количина минерални сировини од онаа што нужно ја бараат истражувачките работи, ќе му поднесе предлог на надлежниот орган за одземање на дозволата за истражување и за одземање на имотната корист остварена со располагањето со тие сировини.

Член 127

(1) Против решението на рударскиот инспектор може да му се изјави жалба во рок од 8 дена на надлежниот второстепен орган.

(2) Жалбата го одлага извршувањето на решението.

(3) По исклучок од одредбата на ставот 2 на овој член, рударскиот инспектор може со решение да определи жалбата да не го одлага извршувањето на решението, ако поради одлагање да се изврши решението би застрашувала непосредна опасност за животот или здравјето на работниците или во поголема мера за општествениот имот.

Член 128

Органите на рударската инспекција се должни да извршат инспекција на рударското претпријатие најмалку еднаш годишно, а на рударските претпријатија со метан и со опасен јагленов прав најмалку еднаш во текот на 6 месеци.

Член 129

(1) Рударскиот инспектор одговара за дисциплински престап:

1) ако утврдените неправилности во смисла на чл. 122 и 124 не ги констатира писмено и не донесе решение за отстранување на тие неправилности;

2) ако против директорот на претпријатието што не постапува по неговото решение не поднесе пријава за прекршок.

(2) Главниот рударски инспектор е одговорен за дисциплински престап ако не определи да се изврши инспекција на рударско претпријатието најмалку еднаш годишно односно на рударско претпријатието со метан или опасен јагленов прав најмалку двапати годишно.

Член 130

(1) Сојузниот орган на управата надлежен за работите на рударството има право:

1) да ги донесува упатствата за работа на органите на рударската инспекција што се задолжителни за нив;

2) да бара од органите на рударската инспекција извршување на определените работи што спаѓаат во надлежност на инспекцијата;

3) да изврши одделни работи од надлежноста на органот на рударската инспекција ако органот на рударската инспекција не изврши определена работа од својата надлежност или не ја изврши во предвидениот рок;

4) да бара од органите на рударската инспекција да му достават во определените рок извештај за работата.

(2) Сојузниот орган на управата од ставот 1 на овој член ја следи работата на органите на рударската инспекција, предлага мерки за поцелесобразно и поуспешно спроведување на заштитата при работата и се грижи за унапредувањето на службата на рударската инспекција и за издигање на стручното ниво на кадрите на рударската инспекција.

Глава VIII

КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 131

(1) Ке се казни со затвор за кривично дело:

1) лице што во јама со метан или со друг запалив гас или со опасен јагленов прав ќе внесе или ќе се обиде да внесе лесно запалива материја или други предмети чие внесување во таква јама е забрането;

2) лице определено да ракува со магацин, склад или спремиште на експлозивни средства во рудникот и лице што по кој и да е основ доаѓа во овие пројекции, ако не се придржува кон пропишаните мерки за заштита при работата;

3) одговорните раководители и стручните лица во технолошкиот процес и во службата за заштита при работата, ако на начинот определен со прописите не го вршат спроведувањето и контролата на спроведувањето на мерките за заштита при работата што се однесуваат на заштитата од опасност од експлозија на метан, други опасни гасови или јагленов прав, или од агресивен минерален прав, јонизирачко зрачење, силикоза, провала на вода или пожар.

(2) Тој што делото од ставот 1 точка 1 на овој член ќе го стори од небрежност, ќе се казни со парична казна или со затвор до една година.

Член 132

Ке се казни со парична казна или затвор до една година за кривично дело:

1) проектантот на рударски проект ако при изработката на проектот не ги примени или неправилно ги примени пропишаните мерки за заштита при работата;

2) ревидентот на рударски проект ако небрежно ја изврши ревизијата на рударскиот проект во поглед на примената на пропишаните мерки за заштита при работата.

Член 133

(1) Со парична казна до 20.000 динари ќе се казни за стопански престап:

1) стопанска организација или установа што врши експлоатација на минерални сировини без одобрување од надлежниот орган;

2) стопанска организација или установа што врши истражување на минерални сировини без пропишано одобрување;

3) стопанска организација или установа што при истражните работи вади поголема количина минерални сировини од онаа што нужно ја бараат истражните работи и технолошките испитувања.

(2) За дејствијата од ставот 1 на овој член ќе се казни со парична казна до 1.000 динари и одговорното лице во стопанската организација или во установата.

Член 134

(1) Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни за стопански престап стопанска организација или установа:

1) ако не го пријави во определените рок почетокот на истражните односно експлоатационите работи;

2) ако не води евиденција за извадените количини на минерални сировини при истражните работи, или ако нема документација за располагањето со овие сировини, или ако не го извести органот што го издал одобрувањето за истражување за располагањето со тие сировини;

3) ако не поднесува извештај за резултатите на истражувањето во определените рокови, или ако по завршетокот или трајното запирање на истражните или експлоатационите работи не им поднесе извештаи на надлежните органи со сета документација за рударските работи;

4) ако не ја организира службата за заштита при работата и не ги спроведе пропишаните мерки за заштита при работата и мерките за безбедност на граѓаните и за обезбедување на предметите во општествена и граѓанска сопственост;

5) ако без одобрување односно согласност истражува или експлоатира минерални сировини на места на кои за овие работи е потребно посебно одобрување односно согласност;

6) ако во изведувањето на рударските и другите работи и при поставувањето на постројки отстапува од одобрените проекти без согласност од надлежниот орган;

7) ако не постапи по забелешките на надлежниот орган врз годишниот план за работите, ако нема рударски планови, или не ги дополнува редовно, или не врши рударски мерења, или не ја води книгата за рударски надзор;

8) ако по завршетокот или трајното запирање на истражните односно експлоатационите работи не ги изврши потребните мерки за обезбедување, или не го приведе кон култура земјиштето оштетено со рударски работи.

(2) За дејствија од ставот 1 на овој член ќе се казни со парична казна до 1.000 динари и одговорното лице во стопанската организација или во установата.

Член 135

(1) Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни за прекршок стопанска организација или установа:

1) ако во пропишаниот рок не го извести органот на рударската инспекција за секој смртен, групен или тежок несрекен случај и за причините на несреќата, или ако во определените рок не го извести органот на рударската инспекција за запирање на работите;

2) ако не постапи по решенијата на органите на рударската инспекција;

3) ако на положајот на раководители на рударските работи назначува лица што не ги исполнуваат пропишаните услови;

4) ако не му дозволи на рударскиот инспектор да влезе во деловните или погонските простории или да ги разгледа плановите, извештаите или друга документација за состојбата на рударските работи, или ако на друг начин го попречува рударскиот инспектор во вршењето на инспекцијата.

(2) Со парична казна од ставот 1 на овој член ќе се казни установа што не ја врши својата дејност според принципите на стопанското работење, ако врши истражување на минерални сировини без пропишано одобрување.

(3) За дејствијата од ст. 1 и 2 на овој член ќе се казни со парична казна до 1.000 динари и одговорното лице во стопанската организација или во установата.

Член 136

(1) Со парична казна до 3.000 динари ќе се казни за прекршок граѓанин што се занимава со истражување или експлоатација на минерални сировини противно на одредбите од овој закон.

(2) За дејствијата од ставот 1 на овој член граѓанско правно лице, општествена организација или друго правно лице, здружение на граѓани ќе се казни со парична казна до 10.000 динари.

Член 137

(1) Со парична казна од 50 динари ќе се казни на самото место за прекршок одговорното лице во работната организација ако:

1) не обезбеди примена на заштитните мерки или не обезбеди користење на средствата и опремата за лична заштита при работата;

2) не обезбеди одржување во исправна состојба на орудијата за работа или уредите и нивната наменска употреба во врска со заштитата при работата.

(2) Паричната казна од ставот 1 на овој член ја изрекува и ја наплатува рударскиот инспектор на самото место (член 155 од Основниот закон за прекршоците).

Член 138

Имотната корист постигната со дејствијата што со овој закон се определени како стопански престап или како прекршок ќе се одземе од сторителот на престапот односно прекршокот.

Член 139

За постапката по стопанските престапи определени во оваа глава надлежни се во прв степен окружните стопански судови.

Глава IX

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 140

Прописите за мерките за заштита при работата во рударството донесени до 3 февруари 1966 година, како ден на влегувањето во сила на Законот за измени и дополненија на Основниот закон за рударството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/66), ќе ги усогласи со одредбите на тој закон старешината на сојузниот орган на управата надлежен за работите на рударството во согласност со старешината на сојузниот орган на управата надлежен за работите на трудот, до 3 февруари 1966 година.

Член 141

(1) До донесувањето на соодветните републички прописи, во поглед на истражувањето и експлоатацијата на минерални сировини што не се наведени во членот 7 став 1 на овој закон ќе се применуваат и натаму досегашните одредби од Законот за рударството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 28/59), со соодветните казни одредби од тој закон.

(2) До донесувањето на соодветните републички прописи остануваат и натаму во сила: Наредбата за приведување кон култура на земјиштата оштетени со рударски работи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/59), Правилникот за водењето на евиденција и

катастар на истражните простори и експлоатационите полиња („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/59), Упатството за поднесување на извештаите за резултатите на истражувањето и за располагањето со минералните сировини извадени при истражните работи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/59) и Упатството за постапките за збогатување и облагорудување на минерални сировини што се сметаат како експлоатација („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/59).

Член 142

(1) По исклучок од одредбите на членот 117 од овој закон, за времето што ќе го определи републичкиот секретар за индустрија, може за рударски инспектор да се назначува и дипломиран рударски инженер со практика од најмалку 7 години во рударско претпријатие, од кои најмалку поминати 6 години во јамски погони, а од ова време најмалку 3 години во погони со метан или со опасен јагленов прав и две години на положајот јамски управник или на повисок положај, како и рударски инженер со практика од најмалку 10 години во рударско претпријатие или на работите на рударска инспекција, од кои најмалку 3 години во погони со метан или со опасен јагленов прав.

(2) Рударски техничар што е назначен за рударски инспектор до 27 јуни 1964 година како ден на влегувањето во сила на Законот за измени и дополненија на Законот за рударството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/64), може и натаму да остане Рударски инспектор.

Член 143

Рударските претпријатија се должни до 3 јули 1966 година да ги сообразат своите правилници за мерките за заштита при работата кон одредбите на Законот за измени и дополненија на Основниот закон за рударството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/66).

Член 144

(1) Рударските претпријатија се должни до 3 мај 1966 година да состават програма за спроведување на мерките за заштита при работата во согласност со одредбите на Законот за измени и дополненија на Основниот закон за рударството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/66) и до 3 февруари 1967 година да обезбедат спроведување на заштитата при работата во согласност со одредбите на тој закон.

(2) Ако спроведувањето на заштитните мерки за отстранување на постојните недостатоци односно неправилности бара преземање пообемни работи или поголема замена на опремата, а тие недостатоци односно неправилности не претставуваат потешко загрозување на животите и здравјето на работниците, републичкиот орган на управата надлежен за работите на рударството може да му одобри на рударско претпријатие да состави програма за постапно сообразување во рок од 3 години на постојната состојба со одредбите на прописите за заштитата при работата во рударството.

Член 145

Од 3 февруари 1966 година, како ден на влегувањето во сила на Законот за измени и дополненија на Основниот закон за рударството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/66), нема да се применуваат одредбите од Основниот закон за заштитата при работата за овластување за донесување прописи за заштитата при работата во рударството, како и за овластувањата на органите на инспекцијата на трудот за вршење надзор над спроведувањето на прописите за заштитата при работата во рударството, но ќе се применуваат одредбите за постапката за донесување на тие прописи (точ. 5 и 6 од членот 52 на Основниот закон за заштитата при работата).

Член 146

Техничките прописи од областа на рударството ќе ги донесе старешината на сојузниот орган на управата надлежен за работите на рударството.

92.

Врз основа на членот 89 од Основниот закон за средствата за работа на органите на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 46/64 и 57/65), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ПРИМЕНА НА ОДРЕДБИТЕ ОД ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА СРЕДСТАТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА ЗА ЛИЧНИ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ВО ДИПЛОМАТСКИ И КОНЗУЛАРНИ ПРЕТСТАВНИШТВА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Општи одредби

Член 1

Личниот доход на работниците на служба во дипломатски и конзуларни претставништва на Социјалистичка Федеративна Република Југославија (во понатамошниот текст: личниот доход на работниците) се утврдува за секое работно место според значењето, обемот и сложеноста на работите и одговорноста и условите за работа на работното место.

Со правилникот што ќе го пропише државниот секретар за надворешни работи се определуваат и други основи и мерила за утврдување на личниот доход според резултатот од работата.

Член 2

Работните места во дипломатските и конзуларните претставништва на Социјалистичка Федеративна Република Југославија (во понатамошниот текст: дипломатските и конзуларните претставништва) се утврдуваат со актот за систематизација на работните места.

Актот за систематизација на работните места во дипломатските и конзуларните претставништва, го донесува државниот секретар за надворешни работи.

Член 3

На работниците им припаѓаат и дадатоките определени со оваа уредба и со други прописи.

2. Личн доходи на работниците

Член 4

Заради определување на личниот доход на работниците, одделни работни места предвидени во актот за систематизација на работни места се распоредуваат во групи по основите и мерилата од членот 1 на оваа уредба.

Распоредувањето на работните места во групи го врши државниот секретар за надворешни работи.

Член 5

Работните места распоредени во групи според членот 4 од оваа уредба, се распоредуваат во категории според значењето на работните места во одделни дипломатски и конзуларни претставништва.

Распоредувањето на работните места во категории го врши државниот секретар за надворешни работи, во согласност со Сојузниот извршен совет.

Член 6

Во рамките на групите износот на личниот доход се определува според категориите на работните места во дипломатските и конзуларните претставништва.

Член 7

Основната скала на личните доходи ја утврдува државниот секретар за надворешни работи, во согласност со Сојузниот извршен совет.

Личните доходи се утврдуваат и според животните трошоци во странската земја во која се наоѓа дипломатското или конзуларното претставништво.

Ако дојде до зголемување односно намалување на животните трошоци во односната странска земја за повеќе од 50%, државниот секретар за надворешни работи, во согласност со Сојузниот извршен совет, ќе изврши сразмерно зголемување односно намалување на личните доходи.

Член 8

Државниот секретар за надворешни работи, во рамките на основната скала (член 7), со правилник ги утврдува личните доходи за секое работно место во дипломатските и конзуларните претставништва.

Член 9

Државниот секретар за надворешни работи со правилник ја пропишува постапката и начинот на утврдување на личниот доход, пресметувањето и начинот на исплатување на личните доходи, роковите за исплата и другите прашања во врска со пресметувањето и исплатувањето на личните доходи.

Член 10

Работник што од Државниот секретаријат за надворешни работи ќе биде распореден во дипломатско или конзуларно претставништво го задржува по враќањето во Југославија до распоредот на ново работно место личниот доход што го имал пред заминувањето во странство.

На работник што ќе биде распореден во дипломатско или конзуларно претставништво на раководно работно место или на работно место од категорија повисока од онаа што ја има, ќе му се определи истовремено и соодветна категорија во Југославија.

Личниот доход што му припаѓа на работник распореден според ставот 2 од овој член, го задржува работникот и по враќањето од странство до распоредувањето на ново работно место.

Член 11

Височината на личниот доход и начинот на плаќањето на работниците што се ангажираат на определено време, ги утврдува државниот секретар за надворешни работи.

3. Додатоци

Член 12

На работниците им припаѓа право на:

- 1) додаток на деца;
- 2) додаток на брачниот другар;
- 3) додаток за стан (станарина);
- 4) додаток за трошоците во врска со вршењето на функцијата;
- 5) додаток поради тешки климатски услови;

Член 13

Додатокот на деца им припаѓа на работниците според важечките прописи.

Член 14

Додатокот на брачниот другар може да изнесува до 30% од личниот доход определен според категоријата на работното место.

Член 15

Додатокот за стан се определува зависно од земјата во која се наоѓа дипломатското и конзуларното претставништво и од работното место на работникот.

Член 16

Додатокот за трошоците во врска со вршењето на функцијата може да им се определи само на шефовите на дипломатски и конзуларни претставништва.

Член 17

Државниот секретар за надворешни работи пропишува кои земји се сметаат како земји со тешки климатски услови.

4. Преодни и завршни одредби**Член 18**

На работниците што во дипломатско или конзуларно претставништво ќе се затечат на работно место на кое, според категоријата што ќе ја имаат, припаѓа помал личен доход, ќе им се исплатува личниот доход во износот во кој го примале дотогаш, а најдолго 6 месеци од денот на влегувањето во сила на оваа уредба

Член 19

Со општ акт на Државниот секретаријат за дворешни работи поблиску ќе се пропише извршувањето на одредбите од чл. 4, 6 до 9, 11 и 12 на оваа уредба.

Член 20

Оваа уредба влегува во сила на 1 јуни 1966 година.

Р. п. бр. 17

10 февруари 1966 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Петар Стамболиќ, с. р.

93

Врз основа на челниот 47 став 4 од Законот за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/65) и членот 90 точка 4 од Основниот закон за средствата за работа на органите на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 46/64), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА**ЗА ОСНОВАЊЕ СЕРВИС ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ПОМОШНИТЕ ОБЈЕКТИ****Член 1**

Се основа Сервис за одржување на помошните објекти (во понатамошниот текст: Сервисот).

Член 2

Сервисот врши работи во врска со одржувањето на определените објекти и опрема во општествена сопственост и во врска со нивното користење за давање услуги на превоз, угостителски и други услуги за потребите на сојузните државни органи и на определени лица.

Секретарот за сојузен буџет и општи работи може да определи да врши Сервисот и други работи и задачи што се во врска со неговата дејност определени со оваа уредба.

Лицата што можат да ги користат услугите на Сервисот од ставот 1 на овој член ги определува Сојузниот извршен совет.

Член 3

Објектите и опремата со кои ракувала Управата на станбените згради на сојузните органи, а што служеле за престој на определени лица и за давање угостителски услуги, како и моторните возила за специјални потреби со кои ракува Сојузниот извршен совет и Авто-сервисот на сојузните органи, му се предаваат на ракување на Сервисот. Пописот и спецификацијата на овие објекти и опрема ќе ги изврши Секретаријатот за сојузен буџет и општи работи.

Член 4

Сервисот има својство на правно лице.

Член 5

Работата на Сервисот ја раководи директор. Директорот го претставува и застапува Сервисот.

Во поглед на работните односи во Сервисот, директорот ги има правата и должностите на старешината на орган на управата.

За стапувањето на работа и за престанок на работата на директорот на Сервисот одлучуваат спогодбено советот на работната заедница на Сервисот и секретарот за сојузен буџет и општи работи.

Член 6

Правилникот за организацијата и работата, општите акти, како и ценовникот на услугите на Сервисот, ги донесуваат директорот и советот на работната заедница, во согласност со секретарот за сојузен буџет и општи работи.

Член 7

За работите и задачите за кои на Сервисот му се одобрени средства во сојузниот буџет како средства за редовната дејност Сервисот не наплатува надоместок за услугите. Средствата обезбедени во сојузниот буџет за посебни намени Сервисот ги користи од посебната сметка, врз основа на претсметката што ќе ја донесат директорот и советот на работната заедница, во согласност со секретарот за сојузен буџет и општи работи.

Средствата што ги остварува од надоместоците за услугите што ги врши, Сервисот ги користи за вршење на редовната дејност и за своите фондови.

Член 8

Распоредувањето и користењето на средствата за работа Сервисот ги врши според прописите што важат за работата на сојузните органи на управата.

Финансискиот план и завршната сметка на Сервисот ги донесуваат советот на работната заедница и директорот, во согласност со секретарот за сојузен буџет и општи работи.

Член 9

Сервисот е должен да му доставува на Секретаријатот за сојузен буџет и општи работи извештај за својата работа, како и други податоци потребни заради вршење на правата утврдени со оваа уредба.

Член 10

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 19

10 февруари 1966 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Петар Стамболиќ, с. р.

94.

Врз основа на членот 70 став 2 од Законот за сојузната управа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/65), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА**ЗА УКИНУВАЊЕ СОВЕТОТ ЗА РАДИОДИFUЗИЈА И ТЕЛЕВИЗИЈА****Член 1**

Советот за радиодифузија и телевизија, основан со Уредбата за Сојузниот совет за радиодифузија и телевизија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 3/58), се укинува.

Член 2

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи Уредбата за Сојузниот совет за радиодифузија и телевизија.

Член 3

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 18
23 февруари 1966 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

95.

Врз основа на членот 25 став 2 од Законот за насочување користењето на средствата на работните организации и општествените фондови во 1966 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 57/65), Сојузниот извршен совет донесува

О Л Л У К А**ЗА РАСПОРЕДОТ И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВОТА ОД СТРАНСКИ ЗАЕМИ ЗА УВЕЗЕНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ**

1. Средства во износ од 175 милиони динари определени во членот 25 став 1 на Законот за насочување користењето на средствата на работните организации и општествените фондови во 1966 година, се распоредуваат на:

1) Дирекцијата за суровини — износ од 96 милиони динари;
2) Дирекцијата за исхрана — износ од 79 милиони динари.

2. Средства од точката 1 на оваа одлука Дирекцијата за суровини и Дирекцијата за исхрана ќе ги употребат за материјалните резерви на федерацијата што се формираат според членот 1 од Законот за стоконите резерви на федерацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65) и членот 3 од Уредбата за државните материјални резерви („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/57, 30/61 и 6/62) што се применува како закон.

3. Материјалните резерви на федерацијата формирани во смисла на точката 2 од оваа одлука ќе се користат на начинот определен за постојаните материјални резерви со Уредбата за државните материјални резерви.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 21
23 февруари 1966 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

96.

Врз основа на членот 26 од Законот за насочување користењето на средствата на работните организации и општествените фондови во 1966 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 57/65), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А**ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВОТА ЗА ИЗГРАДБА НА СКЛАДОВИ НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА СУРОВИНИ ЗА СМЕСТУВАЊЕ И ЧУВАЊЕ НА СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА**

1. Дирекцијата за суровини може средствата на позитивната разлика остварени со работењето со стоконите резерви на федерацијата во 1965 година до износот од 20 милиони динари да ги употреби за изградба на складови за сместување

и чување на стоконите резерви на федерацијата, суровини, репродукциони материјали и готови производи.

2. Средства од точката 1 на оваа одлука Дирекцијата за суровини ќе ги издвои на посебна сметка кај банката и ќе ги користи само за изградба на складовите од точката 1 на оваа одлука.

Складовите изградени со средствата од точката 1 на оваа одлука Дирекцијата за суровини ќе ги води како свои средства.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 20
23 февруари 1966 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

97.

Врз основа на членот 165 точка 3 од Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/64), сојузниот секретар за финансии пропишува

П Р А В И Л Н И К**ЗА СОСТАВУВАЊЕ И ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРЕГЛЕД НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА 1965 ГОДИНА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА СТОПАНСКИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И КРАИШТА****Член 1**

Со завршната сметка на Фондот на федерацијата за кредитирање на стопанскиот развој на стопански недоволно развиените републики и краишта (во понатамошниот текст: Фондот) за 1965 година, се утврдува вкупниот приход и потрошок на средствата на Фондот.

Член 2

Завршната сметка се составува врз основа на податоците на Фондот и податоците што Службата на општественото книговодство и банките му ги доставуваат на Фондот. Состојбата на средствата, состојбата на изворите на средствата, состојбата на потрошокот на средствата и состојбата на примените и дадените кредити се утврдува врз основа на податоците од Службата на општественото книговодство, банките и Фондот.

Член 3

Завршната сметка на Фондот опфаќа:
1) биланс на Фондот на 31 декември 1965 година;
2) преглед за состојбата на расчленетиот промет на жиро-сметката на 31 декември 1965 година;
3) преглед на промените по дадените кредити;
4) извештај за кредитите во користење, отплатување и за стасаните обврски;
5) Извештај за работењето.

Член 4

Кон завршната сметка на Фондот се прилага записникот од седницата на управниот одбор на Фондот на која е донесена завршната сметка.

Член 5

Завршната сметка на Фондот се составува на:
1) образецот ЗСФФ-1 — Биланс на Фондот на федерацијата за кредитирање на стопанскиот развој на стопански недоволно развиените републики и краишта на 31 декември 1965 година;
2) образецот ЗСДФ-2 — Преглед на промените по кредитите дадени на 31 декември 1965 година.

Член 6

Службата на општественото книговодство кај која се води жиро-сметката на Фондот го пополнува образецот ЗСДФ-1 — Преглед за состојбата на сметката на расчленетиот промет на жиро-сметката на 31 декември 1965 година. Образецот ЗСДФ-1 е составен дел на завршната сметка.

Член 7

Банките што дале кредити за развој на стопански недоволно развиените републики и краишта од средствата добени преку Југословенската инвестициона банка и од Фондот, ги составуваат извештаите на образците од Службата на општественото книговодство, и тоа:

- 1) на образецот Ин-1 — Извештај за кредитите во користење — на 31 декември 1965 година;
- 2) на образецот Ин-2 — Извештај за кредитите во отплата — на 31 декември 1965 година;
- 3) на образецот Ин-3 — Извештај за стасаните обврски на 31 декември 1965 година.

Овие извештаи банките се должни да му ги достават на Фондот најдоцна до 10 март 1966 година. Извештаите од ставот 1 на овој член се составен дел на завршната сметка.

Член 8

Извештајот за работењето на Фондот, што го составува управниот одбор на Фондот, се состои од општ дел, посебен дел и заклучок.

Општиот дел на извештајот за работењето на Фондот содржи општи податоци за Фондот.

Посебниот дел на извештајот за работењето на Фондот содржи преглед и анализа на целокупното работење на Фондот и анализа на постигнатите резултати на дејноста на Фондот. Овој дел на извештајот треба особено да опфати податоци за остварените приходи и извршените расходи на Фондот предвидени со планот за 1965 година и да ги истакне резултатите на дејноста на Фондот во однос на неговите функционални расходи и на финансирањето на инвестициите. Извештајот треба да ги прикаже и условите под кои Фондот ја вршел својата дејност, резултатите на објавените конкурси за одобрување кредити, обврските на Фондот по основот на непосредно финансирање и во врска со одобрените и неискористените кредити, побарувањата на Фондот по стасаните а ненаплатени ануитети и мерките преземени за наплата на тие ануитети, обврските на Фондот по основот на примените кредити, средствата на Фондот орочени кај банката и други податоци суштествени за работењето на Фондот.

Заклучокот на извештајот за работењето на Фондот треба да содржи оценка за работењето на Фондот и за мерките преземени заради подобрување на дејноста на Фондот.

Член 9

Завршната сметка на Фондот ја донесува управниот одбор на Фондот најдоцна до 31 март 1966 година.

Управниот одбор на Фондот ја поднесува завршната сметка на Фондот до Сојузната скупштина на разгледување.

Завршната сметка на Фондот се доставува до Службата на општественото книговодство кај која се води жиро-сметката на Фондот во два примерка и до Сојузниот секретаријат за финансии во еден примерок.

Член 10

Образецот наведен во членот 5 точка 1 на овој правилник е напечатен кон овој правилник и негов е составен дел. Образците наведени во членот 5 точка 2 и чл. 6 и 7 на овој правилник се пропишани со Правилникот за составување, поднесување и преглед на завршните сметки на фондовите на општествено-политичките заедници за 1965 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 55/65), и негов се составен дел а се отпечатени во Додатокот на „Службен лист на СФРЈ“, бр. 55/65).

Член 11

Упатство за начинот на пополнување и доставување на образците ЗСДФ-1, Ин-1, Ин-2 и Ин-3 ќе даде Службата на општественото книговодство.

Член 12

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2-557/4

25 февруари 1966 година

Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Киро Глигоров, с. р.

Образец ЗСДФ-1
(формат 210 X 297 mm)

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

БИЛАНС

НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИ-
РАЊЕ НА СТОПАНСКИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАН-
СКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И
КРАИШТА НА 31 ДЕКЕМВРИ 1965 ГОДИНА

Реден број	О П И С	Износ
1	2	3
I. СРЕДСТВА		
Приходи и расходи во текуштата година		
1	Пренесени средства од Југословенската инвестициона банка за покривање на пласманот од 1964 и поранешните години	
2	Пренесени средства од Југословенската инвестициона банка за покривање на пласманот во 1965 година	
3	Пренесени средства од федерацијата за кредитирање во 1965 година	
4	Интерес по кредитите во отплата	
5	Други приходи	
6	Вкупно (редниот број 1 до 5)	
7	Непосредни расходи	
8	Средства на фондот (редниот број 6 минус 7)	

II. УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА

1. Состојба на кредитите

9	Преземени кредити од Југословенската инвестициона банка според состојбата на 31 декември 1964 година	
10	Преземени кредити од Југословенската инвестициона банка искористени во 1965 година	
11	Кредити на стопанските банки дадени од средствата на Фондот за користење во 1965 година	
12	Вкупно (редниот број 9 до 11)	
13	Отплати по дадените кредити	
14	Состојба на кредитите на 31 декември 1965 година	

2. Состојба на жиро-сметката

15	Вкупен прилив во текот на година-та (6 + 13)	
----	--	--

1	2	3
16	Вкупен потрошок во текот на годината (7 + 12)	_____
17	Состојба на жиро-сметката на 31 декември 1965 година (15 минус 16)	_____
III. РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА УПОТРЕБАТА НА СРЕДСТВАТА		
18	Состојба на кредитите дадени од Фондот (редниот број 14)	_____
19	Состојба на жиро-сметка на 31 декември 1965 година (редниот број 17)	_____
20	Вкупни средства на Фондот (редниот број 18 + 19)	_____
(Место и датум)		(Печат и потпис на овластеното лице)

98.

Врз основа на членот 3 став 2 од Законот за книговодството на стопанските организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65), сојузниот секретар за финансии пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЕДИНСТВЕНИОТ КОНТЕН ПЛАН НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Член 1

Во Правилникот за единствениот контен план на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/61, 2/63 и 10/63 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/63, 20/64 и 57/65) во членот 18 се вршат следните измени:

„1) Во класата 4: Трошоци на работењето и укалкулирани лични доходи, во групата на конто 45 — Придонеси и членарини, синтетичкото конто „454 — Воден придонес“ се менува и гласи: „454 — Воден придонес и надоместок за искористување на мелиорационите и посебните водостопански објекти и постројки“.

2) Во класата 9: Извори на постојаните средства, во групата на конто 93 — Резервен фонд и други фондови, синтетичкото конто „931 — Посебен резервен фонд“ се брише.

Член 2

Во членот 22 став 3 точката 1 се брише.
Досегашните точ. 2 до 6 стануваат точ. 1 до 5.
Во ставот 8 токата 3 се брише.
Досегашните точ. 4 до 6 стануваат точ. 3 до 5.

Член 3

Во членот 22а став 8 во заграда зборовите: „средства за текушто одржување,“ се бришат.

Ставот 10 се менува и гласи:

„На конто 078 — Пресметана и уплатена амортизација на станбените згради се води евиденцијата за пресметаната и уплатената амортизација. При уплатата на пресметаната амортизација од жиро-сметката (100) на посебна сметка на средствата на амортизацијата на станбените згради и деловните простории (посебно аналитичко конто во рамките на конто 074), се признава ова конто, со задолжување на конто 230 — Амортизација.“

Во ставот 11 зборот: „салдото“ се заменува со зборовите: „пресметаната амортизација“.

Член 4

Во членот 23 став 8 во првата реченица зборовите: „и за посебни резервни средства на градежништвото“ се бришат.

Член 5

Во членот 26 став 4 точката 2 се менува и гласи: „2) побарувања остварени по основот на дополнителна работа;“.

Член 6

Во членот 27 ставот 7 се менува и гласи:
„На конто 144 — Исплатени неиндивидуализирани лични примања, се книжат пресметаните и исплатените нето износи на неиндивидуализираните примања на работниците на стопанската организација, што им се дадени од остварените средства наменети за лични доходи на работниците, на пример: за плаќање на придонесот за социјално осигурување за работниците што отсутнуваат од работа без надоместок, како и за сите други давања од сличен карактер.“

Член 7

Во членот 28 ставот 7 се менува и гласи:
„На конто 158 — Лични доходи во пренесените залихи, се книжат личните доходи од изминатата година содржани во пренесените залихи на недовршеното производство, полупроизводите и готовите производи, како и во фактурираната а ненаплатената реализација (нереализирани лични доходи). Износот искажан на ова конто треба да му е еднаков на износот искажан на конто 268 — Пресметани лични доходи во залихи од изминатата година.“

Член 8

Во членот 30 точка 4 зборовите: „III на Законот за кредитните и другите банкарски работи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/61)“ се заменува со зборовите: „VI на Законот за банките и кредитните работи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65, 29/65 и 4/66)“.

Член 9

Во членот 31 став 2 зборовите: „чл. 6 и 7 на Законот за кредитните и други банкарски работи“ се заменуваат со зборовите: „чл. 111 и 164 на Законот за банките и кредитните работи“.

Во ставот 8 зборовите: („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 36/55 и 18/57)“ се заменуваат со зборовите: („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 36/55, 18/57 и 53/61 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/64)“.

Ставот 10 се брише.

Член 10

Во членот 32 став 5 прва реченица во осмиот и деветиот ред одозгора зборовите: „фактурираната а“ се бришат.

Член 11

Во членот 35 ставот 2 се менува и гласи:
„За конто 230 — Амортизација, стопанската организација е должна да обезбеди посебна аналитичка евиденција за средствата на уплатената амортизација, и тоа: „за делот што му припаѓа на деловниот фонд и за делот што не му припаѓа на деловниот фонд.“

Во ставот 11 зборовите: „Контата 236, 237 и 238 се заменуваат со зборовите: „Контата 236 и 237“.

Член 12

Во членот 36 став 3 зборовите: „и од Законот за формирање дополнителни средства за заедничките резерви на стопанските организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/65)“ се бришат.

Член 13

Во членот 39 став 7 зборовите: „Конто 276 — Запрени даноци од граѓани и граѓански правни лица“ се заменуваат со зборовите: „Конто 276 — Запрени придонеси и даноци на граѓани“.

Член 14

Во членот 46 став 1 зборовите: „Законот за придонесот од доходот на стопанските организации“ се заменуваат со зборовите: „Законот за утврдување на вкупниот приход и доход на стопанските организации“.

Член 15

Во членот 47 зборовите: „данокот на доход“ се заменуваат со зборовите: „придонесот од личниот доход од самостојно вршење занаетчиски и други стопански дејности односно придонесот од личниот доход од самостојно вршење интелектуални услуги“.

Член 16

Во членот 48 став 4 по зборовите: „стопанските организации“ се става точка, а зборовите: „во смисла на чл 55 и 56 од Основниот закон за финансирањето на школството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 53/60), но најмногу до износот предвиден со одредбите од Законот за придонесот од доходот на стопанските организации“ се бришат.

Во ставот 10 зборовите: „контото 292 — Пресметани трошоци за обновување, одржување и истражување на рудно и друго минерално богатство“ се заменуваат со зборовите: „контото 292 — Пресметани трошоци за обновување, одржување, истражување и производствено откривање на минерални сировини“.

Член 17

Во членот 52 ставот 7 се менува и гласи:

„На контото 461 — Укалкулирани надоместоци на личните доходи, се книжат податоците за вкупните надоместоци и за вкупниот број на часовите за време на годишниот одмор, за време на стручното образование на работниците и податоците за другите надоместоци во согласност со Основниот закон за работните односи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/65), со Правилникот за водење евиденции во областа на трудот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 55/65) и со општиот акт на стопанската организација.“

Член 18

Во членот 54 став 2 на крајот зборовите: „контото 595 — Резервирана разлика помеѓу фактурираната вредност и фактичните трошоци на интерната реализација“ се заменуваат со зборовите: „контото 599 — Други отстапувања од постојаните цени на недовршеното производство и полупроизводство“.

Во ставот 5 по зборовите: „контото“ се додава бројот: „701“.

Член 19

Во членот 55 став 3 бројот: „791“ се заменува со бројот: „795“ а по зборовите: „настанатите трошоци“ се додаваат записка и зборовите: „освен трошоците“.

Член 20

Во членот 57 став 3 одредбата под б) се менува и гласи:

„б) аналитичкото konto 758 — Реализација на сопствениите услуги.“

Член 21

Во членот 60 став 2 зборовите: „На крајот на годината оваа разлика, прокнижена на контата од групата 64,“ се заменуваат со зборовите: „На крајот на годината дел од оваа разлика кој му одговара на реализираното производство“.

Член 22

Во членот 69 став 2 зборовите: „минимум на казна“ се заменуваат со зборот: „казни“.

Член 23

Во членот 75 став 3 зборовите: „советните conta од групата 71 — Набавна вредност на реализираните трговски стоки, и“ се бришат, а во првиот ред наместо зборот: „ги“ треба да стои зборот „го“.

Член 24

Во членот 76 став 2 зборовите: „на сите conta од групата 79 — Распоред на разликата на реализацијата,“ се заменуваат со зборовите: „контото 795 — Распоред на наплатената реализација до крајот на пресметковниот период,“.

Во ставот 7 точка 4 по зборовите: „од доходот“ се додаваат зборовите: „и средства за фондовите“.

Член 25

Во членот 80 став 2 точката 5 се брише
Досегашните точ. 6 до 8 стануваат точ. 5 до 7.

Член 26

Во членот 81 ст. 4 до 6 се менуваат и гласат:

„На контото 910 — Кредити за основни средства, се води состојбата и движењето на кредитите за основни средства.“

На контоо 911 — Кредитите за почетниот фонд на обртните средства, се водат кредитите добиени за покривање на почетниот фонд на обртните средства.“

На контото 912 — Кредити за трајни обртни средства, и контото 913 — Кредити за повремени обртни средства, се води состојбата и движењето на кредитите за трајни обртни средства односно повремени обртни средства.“

На контото 919 — Кредити за средствата на заедничката потрошувача, се води состојбата и движењето на кредитите за средствата на заедничката потрошувачка.“

Член 27

Во членот 82 ставот 2 се брише.
Досегашните ст. 3 и 4 стануваат ст. 2 и 3.

Член 28

Во членот 83 ставот 4 се брише
Досегашниот став 5 станува став 4.

Член 29

Во членот 84а став 3 последната реченица се брише.

Член 30

По членот 93 се додава нов член 93а, кој гласи:

„Според одредбите на членот 40 од Законот за книговодство на стопанските организации, установите можат да го водат книговодството на начинот утврден со przepisите што важеле во 1964 година.“

Член 31

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1/3-2313/1
22 февруари 1966 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Киро Глигоров, с. р.

99.

Врз основа на членот 59 од Основниот закон за заштита на растенијата од болести и штетници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/65), сојузниот секретар за земјоделство и шумарство пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА, ЗА НАЧИНОТ НА ПАКУВАЊЕ И ДЕКЛАРИРАЊЕ И ЗА КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА ТИЕ СРЕДСТВА

Член 1

Во Правилникот за постапката за издавање дозвола за пуштање во промет на средства за заштита на растенијата, за начинот на пакување и декларирање и за контрола на квалитетот на тие средства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/65) по членот 26 се додава нов член 26а, кој гласи:

„Упатството за употреба на средството што се пушта во промет, што е отпечатено до 30 септември 1965 година а не е во согласност со одредбата на членот 19 став 2 од овој правилник, важи најдоцна до 31 декември 1966 година.“

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 08—642
18 февруари 1966 година
Белград

Заменик
Сојузен секретар
за земјоделство
и шумарство,
Душан Илиевик, с. р.

100.

Врз основа на членот 37 став 2 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65), во согласност со сојузниот секретар за финансии и со сојузниот секретар за сообраќај и врски, сојузниот секретар за надворешна трговија издава

Н А Р Е Д Б А

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ЧЛЕНОВИТЕ НА СОЈУЗОТ НА ФИЛАТЕЛИСТИТЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА МОЖАТ ДА ВРШАТ ФИЛАТЕЛИСТИЧКА РАЗМЕНА НА ПОШТЕНСКИ МАРКИ СО СТРАНСТВО

1. Наредбата за условите под кои членовите на Сојузот на филателистите на Југославија можат да вршат филателистичка размена на поштенски марки со странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 2/57, 49/59 и 9/63) престанува да важи.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

П. бр. 5064
22 февруари 1966 година
Белград

Сојузен секретар
за надворешна трговија,
Никола Цуверовиќ, с. р.

101.

Врз основа на точката 1 став 2 од Одлуката за задолжителна испорака на определени корисници електролитен бакар, електролитен цинк во блок, кадмиум, цинк-лим, рафинирано олово во блок, сребро, алуминиум во блок и метална жива („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/66), сојузниот секретар за индустрија и трговија издава

Н А Р Е Д Б А

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ИСПОРАКА НА ЕЛЕКТРОЛИТЕН БАКАР, ЕЛЕКТРОЛИТЕН ЦИНК ВО БЛОК, КАДМИУМ, ЦИНК-ЛИМ, РАФИНИРАНО ОЛОВО ВО БЛОК, СРЕБРО, АЛУМИНИУМ ВО БЛОК И МЕТАЛНА ЖИВА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА АРМИЈА ВО 1966 ГОДИНА

1. Стопанските организации — производители се должни да ги испорачат за потребите на Југословенската народна армија во 1966 година следните количини електролитен бакар, електролитен цинк во блок, кадмиум, цинк-лим, рафинирано олово во блок, сребро, алуминиум во блок и метална жива, и тоа:

- 1) Рударско-топионичарски базен „Бор“, Бор — 1.700 тони електролитен бакар;
- 2) Фабрика хемијских производа „Зорка“, Шабац — 700 тони електролитен цинк во блок;
- 3) Фабрика хемијских производа „Зорка“, Шабац — 10 тони кадмиум;
- 4) Цинкарна „Цеље“, Цеље — 300 тони цинк-лим;
- 5) Рудници и топионица олова и цинка „Трепча“, Звечан — 1.300 тони рафинирано олово во блок;
- 6) Рудници и топиноца олова и цинка „Трепча“, Звечан — 40 кг сребро;
- 7) Фабрика алуминијума „Борис Кидрич“, Кидричево — 500 тони алуминиум во блок;
- 8) Рудници живе, Идрија — 8 тони метална жива.

2. Производителите од точката 1 на оваа наредба се должни договорите за продажба и купување на производите наведени во таа точка да ги склучат со оние корисници и во оние рокови за испорака, што ќе ги определи Државниот секретаријат за народна одбрана.

3. Производителите од точката 1 на оваа наредба се должни на Сојузниот секретаријат за индустрија и трговија да му доставуваат податоци за извршените испораки на производите наведени во таа точка до 10-иот ден во месецот — за изминалиот месец.

4. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1223/1
24 февруари 1966 година
Белград

Сојузен секретар
за индустрија и трговија,
Хакија Поздерац, с. р.

102.

Врз основа на членот 1 од Законот за прометот на стоки и вршењето на трговски услуги („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/65) и членот 69 став 2 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/59, 9/60, 19/60, 13/61, 27/61, 6/62, 16/62 и 4/63), како и членот 28 став 1 од Уредбата за начинот за формирање на цените и за пресметување на разликата во цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/65, 36/65, 40/65 и 50/65), сојузниот секретар за индустрија и трговија издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА МАРЖИТЕ ВО ПРОМЕТОТ НА СТОКИ НА ГОЛЕМО И МАЛО

1. Во Наредбата за маржите во прометот на стоки на големо и мало („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/65, 46/65, и 51/65) во точката 9 став 3 зборовите: „без одбивање на вообичаените попусти и дополнителни одобрувања (точка 4)“ се бришат.

2. По точката 13 се додава точка 13а, која гласи:

„13а. Одредбите од оваа наредба не се однесуваат на стоките од увоз.“

3. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1236/1

21 февруари 1966 година

Белград

Сојузен секретар
за индустрија
и трговија,

Хакија Поздерац, с. р.

103.

Врз основа на членот 14 став 2 од Законот за сојузниот буџет за 1966 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 57/65), во спогодба со сојузниот секретар за финансии, сојузниот секретар за земјоделство и шумарство издава

НАРЕДБА

ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВОТА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И ШУМАРСТВОТО ПРЕДВИДЕНИ СО СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1966 ГОДИНА

1. Средствата за унапредување на земјоделството и шумарството предвидени во разделот 16, позиција 96, распоредна група 14—2 на сојузниот буџет за 1966 година (во понатамошниот текст: средствата), чиј носител е Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство (во понатамошниот текст: носителот на средствата), можат да им се даваат на работни и други организации и на општествено-политички заедници (во понатамошниот текст: корисникот) само за работите предвидени со Програмата за употреба на средствата за унапредување на земјоделството и шумарството предвидени во сојузниот буџет за 1966 година (во понатамошниот текст: Програмата).

2. Средствата му се даваат на корисникот врз основа на договорот за непосредно изведување на работите или за изведување на работите преку други изведувачи. Договорот го склучива носителот на средствата и корисникот.

3. Средствата му се одобруваат на корисникот врз основа на програмата и претсметката на корисникот односно изведувачот на работите, под услов корисникот да обезбеди учество во финансирањето на работите од сопствени средства или од други извори, со тоа што тоа учество да не може да биде помало од износот предвиден со Програмата.

Како учество од сопствените средства или од други извори се подразбираат вложувањата што ги вршат општествено-политички заедници, работни

организации, корисникот односно изведувачот на работите и други даватели на средства, и тоа во пари, работна сила, материјал или вршење други услуги.

При склучувањето на договорот од тачката 2 на оваа наредба корисникот е должен да поднесе доказ дека обезбедил средства за учество.

4. Договорот склучен помеѓу носителот на средствата и корисникот треба, покрај општите податоци да содржи: обврски и права на носителот на средствата во поглед на исплатата на средствата и давањето на аванс за извршувањето на работите определени со договорот; обврски за вршење контрола над изведувањето на работите и право за запирање на работите предвидени со Програмата, ако не се изведуваат квалитетно и во согласност со Програмата; обврски на корисникот да ги изврши работите во договорениот рок, квалитетно и во согласност со Програмата, како и да ги врати средствата примени од сојузниот буџет, ако работите не се извршени во согласност со договорот.

5. Исплатата на средствата се врши во вид на аванс, и тоа: првата рата во височината утврдена со договорот, а секоја натамошна рата, како и конечната пресметка, врз основа на доказите за извршените работи и доказите за износот потрошен за извршување на работите од сопствени средства и од други извори.

За конечната пресметка корисникот е должен да состави фактура на вкупната вредност на работите што се исплатуваат од средствата. Во фактурата корисникот ги наведува износите примени на име аванс и сумата преостаната за исплата од средствата.

Исплатата на средствата се врши сразмерно со износот потрошен од сопствените средства и од други извори.

Конечната пресметка на извршените работи и фатурата мораат да му се поднесат на носителот на средствата во рок од 30 дена од денот на истекот на рокот предвиден во договорот за завршување на работите, а најдоцна до 20 декември 1966 година.

6. Ако работите не можат да се извршат во рокот предвиден во договорот поради пречки настанати од објективни причини, корисникот е должен да го известува за тоа носителот на средствата и да бара продолжување на рокот за извршување на работите. Ако програмата и претсметката на корисникот треба да се изменат, корисникот е должен да побара за тоа согласност од носителот на средствата.

7. Корисникот е должен во рок од 30 дена од денот на истекот на рокот предвиден во договорот за завршување на работите, а најдоцна до 31 јануари 1967 година, да му достави на носителот на средствата конечен извештај за извршувањето на работите.

8. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 09-708

24 февруари 1966 година

Белград

Сојузен секретар
за земјоделство и шумарство,
Јоже Инголич, с. р.

104.

Врз основа на точ 5 и 7 од Одлуката за давање регрес при продажбата на вештачки губриња за потребите на земјоделството и шумарството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/66), во согласност со сојузниот секретар за финансии, сојузниот секретар за земјоделство и шумарство издава

НАРЕДБА

ЗА ПОСТАПКАТА И УСЛОВИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА РЕГРЕСОТ СПОРЕД ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ РЕГРЕС ПРИ ПРОДАЖБАТА НА ВЕШТАЧКИ ГУБРИЊА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И ШУМАРСТВОТО

1. Стопанските организации што се занимаваат со производство или увоз на вештачки губриња (во

понатамошниот текст: корисникот на регресот) го остваруваат регресот за вештачко ѓубре од домашно производство односно негативната разлика за вештачко ѓубре од увозот за 1 кг активна хранлива материја од точ. 2 и 5 на Одлуката, за давање регрес при продажбата на вештачки ѓубриња за потребите на земјоделството и шумарството (во понатамошниот текст: Одлуката), со поднесување на барање, и тоа: за регрес за ѓубре од домашно производство до Службата на општественото книговодство кај која имаат жиро-сметка, а за остварување на негативната разлика за ѓубре од увозот — до Југословенската земјоделска банка.

Корисниците на регресот го остваруваат регресот односно негативната разлика кога вештачките ѓубриња ќе им ги продадат и испорачат на купувачите од точката 1 под 1 до 7 на Одлуката.

2. Определувањето на вкупниот азот (N) во азотните ѓубриња се врши според членот 10 од Правилникот за минималните и максималните состојки и за другите особини на одделни видови вештачко ѓубре и за начинот на испитување на вештачкото ѓубре („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/64 — во понатамошниот текст: Правилникот).

Определувањето на фосфорната киселина во фосфорните ѓубриња, врз основа на што се утврдува количината на растворлива P_2O_5 , се врши според членот 11 од Правилникот.

Определување на вкупниот калиум (K₂O) во калиумовите ѓубриња се врши според членот 12 од Правилникот.

Определувањето на вкупниот азот, растворливата фосфорна киселина и вкупниот калиум во мешани комплексни ѓубриња се врши според членот 13 од Правилникот.

3. Кон барањето за регрес корисникот на регресот прилага:

1) фактура односно копија на фактурата за продажбата на вештачко ѓубре, во која, покрај останалото, мора да биде наведена продажната цена на ѓубрето за 1 тон и за вкупната количина, посебно за секој вид ѓубре, и означено дека ѓубрето е од домашно производство;

2) доказ за испораката (товарен лист, отпратница и сл.). Отпратницата мора да содржи: назив на купувачот, количина и вид на ѓубрето во тони, потпис на овластениот примател, со бројот на неговата лична карта и со регистарскиот број на превозното средство со кое е превезено ѓубрето, потпис на овластеното лице и печат на корисникот на регресот;

3) декларација според членот 8 од Правилникот за регистарот на вештачките ѓубриња и за декларирање на вештачките ѓубриња („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/64);

4) пресметка, од која се гледа износот на регресот за 1 кг активна хранлива материја и за вкупната количина, посебно за секој вид активна хранлива материја.

4. Кон барањето за остварување на негативната разлика помеѓу набавните и определените продажни цени за вештачките ѓубриња од увозот, корисникот на регресот прилага:

1) фактура односно препис на фактурата за продажбата на вештачко ѓубре;

2) документација, со пресметка на трошоците од точката 5 на оваа наредба и со пресметка на негативната разлика;

3) доказ за испораката на вештачко ѓубре од увозот;

4) декларација според членот 8 од Правилникот за регистарот на вештачките ѓубриња и за декларирање на вештачките ѓубриња.

Југословенската земјоделска банка ја пресметува разликата во цените според точката 3 став 3 на Одлуката. Уплатувањето односно исплатувањето на пресметаната разлика се врши преку сметката бр. 603-841-43 — Пресметка на разликата во цените за вештачки ѓубриња од увозот.

По извршеното пресметување на разликата во цените, Југословенската земјоделска банка дава налог од сметката од ставот 2 на оваа точка да се

одобри негативната разлика помеѓу набавните и определените продажни цени во корист на жиро-сметката на корисникот на регресот. Кон налогот за исплата Југословенската земјоделска банка прилага заверен препис на извршената пресметка. Ако Југословенската земјоделска банка утврди позитивна разлика помеѓу набавните и определените продажни цени, корисникот на регресот е должен да го уплати утврдениот износ на позитивната разлика во корист на сметката од ставот 2 на оваа точка во рок од 60 дена од денот на преминувањето на последната партија вештачко ѓубре преку југословенската граница.

5. При пресметувањето на разликата помеѓу набавните и определените продажни цени, во основницата за формирање на набавните цени Југословенската земјоделска банка ќе му ги признае на корисникот на регресот:

а) трошоците до границата, и тоа:

1) вредноста на стоките според фактурата на странскиот добавувач;

2) возарината до југословенската граница или лука;

3) осигурувањето на стоките според полисата;

4) провизијата на странската банка;

б) трошоците во Југославија, и тоа:

1) провизијата на банката;

2) придонесот за Сојузната стопанска комора според важечките прописи;

3) интересот на кредитот на вредноста на стоките франко југословенска граница за периодот на користењето на кредитот, а најмногу до 90 дена од денот на почетокот на користењето на кредитот;

4) трошоците на поморските и речните луки според важечката тарифа и шпедитерските трошоци до 1,20 динари за 1 тон стоки, без оглед на видот на транспортот (сувоземен или воден). Во овие трошоци се вклучени трошоците на шпедитерот околу прифаќањето, диспонирањето и отпремањето на вештачкото ѓубре на купувачите;

5) трговскиот рабат, како и увозничката маржа. Работот се признава до височината на работот што го дава домашната индустрија за истоветни ѓубриња. За ѓубриња што не ги произведува домашната индустрија работот се признава во височината како и за слични ѓубриња од домашно производство;

6) трошоците на складирањето, до 35 динари за 1 тон. За складирање на увезени количини вештачки ѓубриња е потребна претходна согласност од Југословенската земјоделска банка;

7) царината според Законот за царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65), како и трошоците за такси во врска со царинењето, според Основниот закон за административните такси („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65);

8) трошоците за пакување, до 35 динари за 1 тон за непакувано вештачко ѓубре;

9) ефективните трошоци за истоварување и повторно натоварување на претегот;

10) надоместокот што Југословенската земјоделска банка ќе го наплати на име трошоци за пресметувањето на разликата во цените на вештачките ѓубриња од увозот.

6. Кога Службата на општественото книговодство ќе утврди дека барањата за регрес за вештачки ѓубриња од домашно производство во поглед на пресметката и потполноста на документацијата се исправни, го одобрува износот на регресот во корист на жиро-сметката на корисникот на регресот, и тоа на товар на сметката бр. 603-630-20 — Регрес при продажбата на вештачки ѓубриња.

7. Ако кон барањето за регрес односно за остварување на негативната разлика се прилегаат преписи на оригинални исправи (фактури и др.), тие мораат да бидат потпишани од овластените лица и на нив мора да биде натиснат печатот на корисникот на регресот, а оригиналните исправи се поднесуваат на увид.

Службата на општественото книговодство односно Југословенската земјоделска банка е должна

на секоја изворна исправа да значи дека регресот односно негативната разлика е исплатена

8. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 0948—632/1
18 февруари 1966 година
Белград

Заменик
Сојузен секретар
за земјоделство
и шумарство,
Душан Илиевик, с. р.

105.

Врз основа на точката 4 од Одлуката за определување премија за суров памук во 1966 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/66), во спогодба со сојузниот секретар за финансии, сојузниот секретар за земјоделство и шумарство издава

НАРЕДБА

ЗА ПОСТАПКАТА И УСЛОВИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРЕМИЈАТА СПОРЕД ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕМИЈА ЗА СУРОВ ПАМУК ВО 1966 ГОДИНА

1. Работните организации што се занимаваат со производство на суров памук или вршат откуп на суров памук од индивидуални земјоделски производители (во понатамошниот текст: корисникот на премијата), ја остваруваат премијата од точката 2 на Одлуката за определување премија за суров памук во 1966 година (во понатамошниот текст: Одлуката) со поднесување на барање за премија до Службата на општественото книговодство кај која имаат жиро-сметка.

Корисникот на премијата има право на премија од точката 2 на Одлуката за сите количини суров памук од сопствено производство и за сите откупени количини на памук од производство договорено со индивидуални земјоделски производители, продадени и испорачани во 1966 година на работните организации што се занимаваат со преработка на памук, како и за сите количини преработени во свој погон.

2. Кон барањето за премија корисникот на премијата прилага:

1) фактура односно копија на фактурата за продажбата на суров памук;

2) доказ за испораката на суров памук (товарен лист, отпратница или слично);

3) своја потврда, потпишана од директорот односно управникот, дека испорачаниот суров памук потекнува од сопствено производство односно дека е откупен од производство договорено со индивидуални земјоделски производители;

4) пресметка на премијата, во која се внесуваат податоци за количините на продадениот и испорачаниот суров памук по класи, изразени во килограми, како и износ на премијата за 1 килограм и за вкупната количина.

Ако корисникот на премијата суровиот памук од сопствено производство или од откуп на договорено производство го употребил за преработка во свој погон, а пресметувањето не го врши по пат на фактура, тој кон барањето за премија, наместо фактура, прилага потврда потпишана од директорот односно управникот, дека суровиот памук го употребил за преработка во свој погон. Во потврдата треба да се внесат податоци за количините на суров памук по класи, употребен за преработка во свој погон.

3. Како работни организации што се занимаваат со преработка на памук од точката 1 на Одлуката, се сметаат стопанските организации што се занимаваат со егремирање на памук.

4. Кога Службата на општественото книговодство ќе утврди дека барањето за премија во поглед

на пресметувањето на премијата и документацијата е исправно, го одобрува износот на премијата во корист на жиро-сметка на корисникот на премијата, а на тогаш на сметката бр. 603-630-09 — Премии за суров памук

5. Ако кон барањето за премија се прилагаат преписи на оригинални исправи (товарен лист — отпратница), тие мораат да бидат потпишани од овластените лица и врз нив мора да биде втиснат печатот на корисникот на премијата, а оригиналните исправи се поднесуваат на увид.

Службата на општественото книговодство е должна на секоја изворна исправа од ставот 1 на оваа точка, што се поднесува на увид, да значи дека премијата е исплатена.

6. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 0948-633/1
18 февруари 1966 година
Белград

Заменик сојузен секретар
за земјоделство и шумарство,
Душан Илиевик, с. р.

106

Врз основа на членот 12 став 2 од Основниот закон за утврдување на катастарскиот приход („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/64), директорот на Сојузниот завод за статистика пропишува

УПАТСТВО

ЗА НАЧИНОТ НА ЕВИДЕНТИРАЊЕ НА ПРИНОСОТ И ЦЕНИТЕ НА ОДДЕЛНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ ЗА КОИ СЕ УТВРДУВА КАТАСТАРСКИОТ ПРОХОД

1. Евидентирањето на приносот и цените на одделни земјоделски производи за кои се утврдува катастарскиот приход го вршат статистичките органи врз основа на единствената методологија што ја пропишал Сојузниот завод за статистика (методолошки материјали, број 126, Београд, април 1961. године. — Статистика површина и приноса пољопривредних култура).

Евидентирање на приносот

2. Евидентирањето на приносот на земјоделски производи го вршат статистичките органи на образецот ПО-32 — Остварени приноси на рани посеви и овошје и на образецот ПО-33 — Остварени приноси на доцни посеви, овсшје и грозје.

Евидентирањето на посеаните површини го вршат статистичките органи на образецот ПО-22 — Површини и насади на крајот на пролетната сеидба.

3. Со евиденцијата од точката 2 на ова упатство се опфатени следните земјоделски производи:

1) жито: пченица, рж, јачмен, овес, ориз, пченка, леќа, елда и друго жито;

2) индустриско растение: лен, коноп, памук, шеќерна репка, цикорија, хмел, индустриска пиперка, сончоглед, маслодајна репка, соја, рицинус, афион, тутун, сирак, кикирики и друго индустриско растение;

3) градинарско растение: компир, морков, кромид, лук, грав, грашок, зелка и кел, домати, зелена пиперка, дињи и лубеници, јаготки, малинки и друго градинарско растение;

4) крмно растение за добиток: детелина, луцерка, граорица, пченка за крма, репка за добиток, мешаница на трава и друго крмно растение, како и сено од ливади и пасишта;

5) овошје и грозје.

4. Статистичките податоци за приносите од растително производство (површини, број на стеблата на овошје, број на лењушките на винова лоза за индивидуалните земјоделски стопанства се добиваат

според методата на проценка. Процената се врши по проценбените подрачја.

За проценбено подрачје се смета, по правило, катастарска општина, односно две или повеќе катастарски општини во состав на иста катастарска околица.

Ако проценбено подрачје опфаќа повеќе катастарски општини што се наоѓаат на територија од две или повеќе околии, општинските односно околските статистички органи ќе извршат претходно разграничување на проценбените подрачја по катастарските околии.

Процената за едно или повеќе проценбени подрачја ја врши статистички проценител.

5. Приносот за проценбени подрачја го проценува статистичкиот проценител врз основа на лични забележувања и известувања добиени од индивидуални земјоделски производители, имајќи ги предвид одделни фактори што влијаат врз приносот временски прилики, употреба на квалитетно семе, губрење, обработка и нега на посеви, влијание на растителните болести, и др.), како и врз основа на фактично добиениот принос на одделни индивидуални земјоделски стопанства.

6. Како принос се смета просечниот принос на 1 хектар пожнеана површина, односно на едно родно стебло овошје или една пењушка винова лоза.

7. Вкупниот принос за проценбено подрачје се добива со множење на просечниот принос на 1 хектар пожнеана површина односно родно стебло на овошје или пењушка винова лоза со бројот на хектарите на пожнеаните површини, со бројот на родните стебла на овошје или со бројот на пењушките на винова лоза.

8. Остварениот принос на земјоделските посеви претставува т. нар. амбарски принос, што е добиен по завршената жетва и вршидба односно берее, и сместен во амбар на индивидуалното земјоделско стопанство (на пример, приносот на жито се искажува како принос на зрно со нормална влажност, и тоа: за пченица со 13%, а за пченка со 14% влага).

9. Остварениот принос на овошје и грозје е приносот на зрели плодови од сите родни стебла на овошје и пењушки на винова лоза, без оглед дали плодовите се собрани и искористени за исхрана и преработка или не се собрани.

10. Податоците за приносот од растително производство што ги собралe статистичките органи за проценбените подрачја на територијата на една катастарска околица, се сведуваат за катастарска околица на следниот начин:

1) податоците за пожнеаните површини, за бројот на родните стебла на овошје и за бројот на пењушките на винова лоза — со собирање на соодветните податоци за проценбените подрачја што влегуваат во состав на катастарската околица;

2) податоците за вкупното производство на одделни производи — со собирање на податоците за производство по проценбените подрачја;

3) просечните приноси на одделни производи — со делење на вкупниот принос од растително производство со вкупната пожнеана површина, со бројот на родните стебла на овошје односно со бројот на пењушките на винова лоза.

11. Просечниот петгодишен принос за катастарската околица односно за републиката (покраината) се добива со делење на вкупниот принос од растително производство со вкупно пожнеаните површини, со бројот на родните стебла на овошје односно со бројот на пењушките на винова лоза — за последните пет години.

Евидентирање на цените

12. Евидентирањето на цените на откупните земјоделски производи го вршат статистичките органи на образецот Трг-31 — Месечен извештај на земјоделските задруги за прометот на земјоделски производи, и на образецот Трг-32 — Месечен извештај

за откупот на земјоделски производи од индивидуални производители.

13. Се евидентираат просечните годишни откупни цени по кои се врши откупот на земјоделски производи од индивидуални земјоделски производители, а што служат за утврдување на катастарскиот приход.

14. Просечните откупни цени на земјоделските производи се утврдуваат врз основа на податоците за количината и вредноста на земјоделските производи откупени од индивидуални земјоделски производители, што земјоделските задруги и други стопански организации овластени за вршење откуп од индивидуални земјоделски производители им ги доставуваат на статистичките органи.

15. Ако со републички пропис се определи за одделни земјоделски производи во одделни подрачја катастарскиот приход да се утврдува според цените што се формираат слободно на пазарот (член 15 од Основниот закон за утврдување на катастарскиот приход), ќе се применат просечните годишни цени во продажбата на мало на „селанскиот пазар“.

Евидентирањето на просечните годишни цени во продажбата на мало на „селанскиот пазар“ го вршат статистичките органи на образецот Ц-11 — Цени на мало на земјоделските производи.

Завршна одредба

16. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 95/985

25 февруари 1966 година

Белград

Заменик директор
на Сојузниот завод за статистика,
Ибрахим Латифиќ, с.р.

107.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службени лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЈА

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат југословенски стандарди, издание 1965 година, со следните наслови и ознаки:

Машки работни облека. Големини и квалитет на изработката — — —	JUS F.G.1.300
Машка работна блуза. Големини и квалитет на изработката — — —	JUS F.G.1.301
Машки работни панталони. Големини и квалитет на изработката — — —	JUS F.G.1.302
Машки работен комбинезон. Големини и квалитет на изработката — — —	JUS F.G.1.303
Машки работен мантил. Големини и квалитет на изработката — — —	JUS F.G.1.304
Работна облека за деца. Големини и квалитет на изработката — — —	JUS F.G.1.350
Работна блуза за деца. Големини и квалитет на изработката — — —	JUS F.G.1.351
Работни панталони за деца. Големини и квалитет на изработката — — —	JUS F.G.1.352
Работен комбинезон за деца. Големини и квалитет на изработката — — —	JUS F.G.1.353
Работни мантил за деца. Големини и квалитет на изработката — — —	JUS F.G.1.354

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 август 1966 година.

Бр. 10—1131/1
15 февруари 1966 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

108.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКАТА НА ПОСТРОЈКИТЕ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Вентилни одводници на пренапон.
Технички услови и испитувања — JUS N.E2 050

Инсталациони цевки и прибор.
Избор на големината на цевките според бројот на спроводниците — JUS N.E1.008

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 август 1966 година.

Бр. 15—1139/1
15 февруари 1966 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

109.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ИНСТАЛАЦИОНИ АВТОМАТСКИ ПРЕКИНУВАЧИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Инсталациони автоматски прекинувачи. Технички услови и испитувања — — — — — JUS N.E3.310

Инсталациони автоматски прекинувачи за увртување во основата на осигурувачите E27. Тип L. Главни мери — — — — — JUS N.E3.320

Инсталациони автоматски прекинувачи за увртување во основата на осигурувачите E27. Тип H. Главни мери — — — — — JUS N.E3.321

Инсталациони автоматски прекинувачи. Калибарски прстења за прекинувачите од типот H. Главни мери — — — — — JUS N.E3.350

Вијачни приклучни стегалки. Главни мери — — — — — JUS N.E3.355

Гилзави приклучни стегалки. Главни мери — — — — — JUS N.E3.356

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јануари 1967 година.

Бр. 16—1138/1
15 февруари 1966 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

110.

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 4 и членот 29 став 1 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПЛОЧИЧКИ ОД ТВРД МЕТАЛ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Ознаки за примената на тврд метал за обработка со симнување на струганки — — — — — JUS K.A9 020

Прави листови на пили за метал. Технички услови за изработка и испорака — — — — — JUS K.D1.010

Алат за обработка на дрво. Листови на пили. Технички услови за изработка и испорака — — — — — JUS K.D1.310

Алат за обработка на дрво. Листови за лентави пили — — — — — JUS K.D1.410

Алат за обработка на дрво. Листови на кружни пили — — — — — JUS K.D1 450

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 август 1966 година.

4. Југословенскиот стандард Ознаки за алати од тврди метали — JUS K.A9 020, донесен со Решението за југословенските стандарди за бои за

обележување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 25/55), престанува да важи на 1 август 1966 година.

Бр. 21—1137/1
15 февруари 1966 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

111.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ПЛОЧКИ
ОД ТВРД МЕТАЛ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесува следниот југословенски стандард:

Плочки од цврст метал за обработка со симнување на струганки.
Технички услови за испорака — — JUS K.C1.160

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение се применува од 1 август 1966 година.

Бр. 21—1134/1
15 февруари 1966 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

112.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЕДИН-
СТВЕНИТЕ НАЗИВИ ЗА ПЕСТИЦИДИТЕ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Единствени називи за пестицидите. Трета листа — — — — JUS H.B5.007

Единствени називи за пестицидите. Четврта листа — — — — JUS H.B5.008

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3) Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 август 1966 година

Бр. 19—1132/1
15 февруари 1966 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ с. р.

113.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ГЕО-
ЛОШКИ ОЗНАКИ И СИМБОЛИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Симболи и бои за означување на староста на картираните единици JUS B.A4.051

Ознаки за наобалиштата на фосили — — — — — JUS B.A4.054

Симболи, бои и ознаки за магматски карпи — — — — — JUS B.A4.055

Симболи за минерали — — — — — JUS B.A4.057

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јули 1966 година.

Бр. 03—1136/1
15 февруари 1966 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ с. р.

114.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ОЗНА-
КИТЕ НА ДЕЛОВИ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ВОЗИЛА
И ОБРАЧИ ЗА ТРКАЛА НА ШИНСКИ ВОЗИЛА

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Ознаки за заменливоста и сопственоста на деловите на железнички возила — — — — — JUS P.F0.100

Обрачи за тркала на шински возила од тесни колосеци. Технички услови за изработка и испорака — JUS P.F2.212

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 август 1966 година.

Бр. 21—1135/1
15 февруари 1966 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ с. р

115.

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 4 и членот 29 став 1 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ГЛАВИ ЗА РЕЖЕЊЕ НАВОИ, СТЕЗНИ ГЛАВИ И КЛУЧЕВИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Глави за режење навои на цевки.
Форма, главни мерни и технички услови за изработка и испорака — JUS K.D6.420

Стезни глави со три и четири челусти со федер за рачно стегане.
Главни мерни и технички услови за изработка и испорака — — — — JUS K.G3.300

Клучеви за навртки и вијци.
Технички услови за изработка и испорака — — — — JUS K.G5.010

Двострани отворени клучеви, од редот С — — — — JUS K.G5.018

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 август 1966 година.

4. Југословенскиот стандард Технички прописи за изработка и испорака машински клучеви — JUS K.G5.010, донесен со Решението за југословенските стандарди за машинските клучеви, одвивачите и рачките („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 62/52), престанува да важи на 1 август 1966 година.

Бр. 21—1133/1
15 февруари 1966 година
Белград

Директор
на југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ с. р.

116.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ВИЈЦИ И НАВРТКИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Вијци со шестострана глава, од фина класа на изработка, со фина навивка — — — — JUS M.B1.057

Вијци со шестострана глава, од фина класа на изработка, со фина навивка по целата должина на стеблото — — — — JUS M.B1.058

Вијци со глава во формата на лека, од фина класа на изработка со навивка по целата должина на стеблото — — — — JUS M.B1.115

Вијци со глава во формата на лека, од средна класа на изработка — — — — JUS M.B1.116

Вијци со глава во формата на лека, од средна класа на изработка со навивка по целата должина на стеблото — — — — JUS M.B1.117

Вијци со впуштена глава, од фина класа на изработка, со навивка по целата должина на стеблото — — — — JUS M.B1.132

Вијци со впуштена мала глава од фина класа на изработка, со навивка по целата должина на стеблото — — — — JUS M.B1.133

Вијци со впуштена глава, од средна класа на изработка — — — — JUS M.B1.134

Вијци со впуштена глава, од средна класа на изработка, со навивка по целата должина на стеблото — — — — JUS M.B1.135

Вијци со впуштена глава во формата на лека, од фина класа на изработка, со навивка по целата должина на стеблото — — — — JUS M.B1.142

Вијци со впуштена мала глава во формата на лека, од фина класа на изработка, со навивка по целата должина на стеблото — — — — JUS M.B1.143

Вијци со полутркалеста глава и врежанка, од фина класа на изработка, со навивка по целата должина на стеблото — — — — JUS M.B1.161

Вијци со полутркалеста глава и врежанка, од средна класа на изработка — — — — JUS M.B1.162

Вијци со полутркалеста глава и врежанка, од средна класа на изработка, со навој по целата должина на стеблото — — — — JUS M.B1.163

Шестострани навивки, од фина класа на изработка — — — — JUS M.B1.609

Шестострани навивки, од фина класа на изработка, со фина навивка — — — — JUS M.B1.610

Ниски шестострани навивки, од фина класа на изработка, со фин навој — — — — JUS M.B1.611

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 септември 1966 година

Бр. 11—1358/1
24 февруари 1966 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ с. р.

117.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за Југословенските стандарди („Службени лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПРОИЗВОДИ ОД ДОБИТОК**

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Свињски солени тенки црева —	JUS E.C9.010
Овчи солени тенки црева — —	JUS E.C9.012
Говедски суви и солени кеси (слепи црева) — — — — —	JUS E.C9.061
Говедски суви и солени задни црева (кулари) — — — — —	JUS E.C9.062
Говедски суви хранопроводи —	JUS E.C9.063
Говедски суви бабулиња — —	JUS E.C9.064
Свињски суви бабулиња — —	JUS E.C9.066
Говедски солени мембрани —	JUS E.C9.067
Говедски суви и солени тенки црева — — — — —	JUS E.C9.068
Говедски солени дебелци (рамни) црева — — — — —	JUS E.C9.069

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се применуваат од 1 август 1966 година.

Бр. 07—1375/1
24 февруари 1966 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

118

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службени лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА СЕМЕНСКИ МАТЕРИЈАЛ**

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Кромид арпаџик — — — —	JUS E.B1.024
Семе од пченица — — — —	JUS E.B4.010
Семе од рж — — — —	JUS E.B4.011
Семе од овес (зоб) — — — —	JUS E.B4.013
Семе од пченка — — — —	JUS E.B4.014
Семе од грашок — — — —	JUS E.B4.018
Семе од сончоглед — — — —	JUS E.B4.027
Семе од коноп — — — —	JUS E.B4.037
Семе од шеќерна репка — — — —	JUS E.B4.044
Семе од луцерка — — — —	JUS E.B4.157
Семе од репка за добиток — — — —	JUS E.B4.175

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се применуваат од 1 јануари 1967 година, освен стандардот за кромид арпаџик — JUS E.B1.024 кој се применува од 1 јули 1966 година.

Бр.07-1376/1
24 февруари 1966 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ с. р.

119.

ОБЈАВА**НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА КАНДИДАТОТ ИЗБРАН ВО ОПШТИНСКИТЕ СОБРАНИЈА ЗА ПРАТЕНИК ЗА СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА**

Врз основа на членот 104 став 1 во врска со членот 155 од Законот за изборот на сојузните пратеници („Службени лист на СФРЈ“, бр. 14/63 и 43/64), Сојузната изборна комисија го

ОБЈАВУВА

ИМЕТО НА КАНДИДАТОТ ЗА ПРАТЕНИК ЗА СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА ИЗБРАН НА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗБОРИ ВО ОПШТИНСКИТЕ СОБРАНИЈА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА 91 — ПРОКУПЉЕ

Општинската изборна комисија за избор на сојузни пратеници за Изборната единица 91 — Прокупље утврди дека, врз основа на изборните акти, на 18 февруари 1966 година во општинските собранија на подрачјето на Изборната единица 91 — Прокупље е избран кандидатот за пратеник за Сојузниот собор и тоа: Лазовиќ Радое Обрад, од Белград.

Бр. 9
23 февруари 1966 година
Белград

Сојузна изборна комисија

Секретар,
Мирко Гвозденовиќ, с. р.
Заменик претседател,
Владо Вуксановиќ, с. р.

По извршеното споредување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Правилникот за уредите и опремата на пловилата за внатрешна пловидба („Службени лист на СФРЈ“, бр. 51/65) се поткраднале долу наведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА**НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УРЕДИТЕ И ОПРЕМАТА НА ПЛОВИЛАТА ЗА ВНАТРЕШНА ПЛОВИДБА**

Во членот 37 став 2 точка 3 наместо зборовите: „патнички брод“ треба да стојат зборовите: „пловило за превоз на патници“, а наместо зборот: „бродот“ — зборот: „пловилото“.

Во членот 38 точката 3 треба да гласи:

„3) пловило за превоз на патници — онолку број појаси кој, заедно со другите средства што се наменети или можат да се користат за спасување, обезбедува спасување на сите лица на пловилото.“

Во членот 72 наместо зборот: „простории“ треба да стои зборот: „постројки“.

Од Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски, Белград, 23 февруари 1966 година.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ

УРАДНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА

„Урадни лист Социјалистичке Републике Словеније“ во бројот 16 од 13 мај 1965 година објавува:

Одлука за измена на составот и за основање комисија на Собранието на СР Словенија;

Одлука за основање и укинување некои постојани одбори и комисији на Републичкиот собор на Собранието на Словенија;

Заклучок за разрешување и избор на потпретседатели на Собранието на СР Словенија;

Избор на пратеници во Сојузниот собор на Сојузната скупштина на СФРЈ;

Заклучок за изборот на претседател и членови на Извршниот совет на Собранието на СР Словенија;

Заклучок за измена на составот на Комисијата на Собранието на СР Словенија за избори и именувања;

Заклучок за измена на Комисијата на Собранието на СР Словенија за општествен надзор;

Заклучок за измена на составот на Законодавно-правната комисија на Собранието на СР Словенија;

Заклучок за составот на Административната комисија на Собранието на СР Словенија;

Заклучок за составот на Комисијата на Собранието на СР Словенија за молби и жалби;

Заклучок за измена на составот на Комисијата на Собранието на СР Словенија за изработка на предлогот на постојаниот деловник на Собранието на СР Словенија;

Заклучок за изборот на потпретседател на Републичкиот собор на Собранието на СР Словенија;

Заклучок за избор односно дополнително на постојаните одбори и комисији на Републичкиот собор на Собранието на СР Словенија;

Заклучок за измена на составот на Комисијата за изработка на предлогот на постојаниот деловник на Републичкиот собор на Собранието на СР Словенија;

Заклучок за измена на составот на постојаниот одбор и комисија на Стопанскиот собор на Собранието на СР Словенија;

Заклучок за измена на составот на Комисијата за изработка на предлогот на постојаниот деловник на Стопанскиот собор на Собранието на СР Словенија;

Заклучок за измена на составот на постојаниот одбор и комисија на Просветно-културниот собор на Собранието на СР Словенија;

Заклучок за измена на составот на Комисијата за изработка на предлогот на постојаниот деловник на Просветно-културниот собор на Собранието на СР Словенија;

Заклучок за измена на составот на постојаниот одбор и комисија на Социјално-здравствениот собор на Собранието на СР Словенија;

Заклучок за избор на претседател и потпретседател на Организационо-политичкиот собор на Собранието на СР Словенија;

Заклучок за измена на составот на постојаниот одбор и комисија на Организационо-политичкиот собор на Собранието на СР Словенија;

Заклучок за измена на составот на Комисијата за изработка на предлогот на постојаниот деловник на Организационо-политичкиот собор на Собранието на СР Словенија;

Одлука за укинување на Комисијата на Извршниот совет за приготвување на градивото за усогласување на републичките прописи со Уставот;

Решение за именување лучки капетан на Лучката капетанија во Копер;

Заклучок за валоризационите коефициенти за пресметување на личните доходи со кои се здобиле осигурениците во 1961, 1962 и 1963 година, на нивото на личните доходи во 1964 година.

Во бројот 17 од 27 мај 1965 година објавува:

Решение за разрешување шефот на Кабинетот на претседателот на Извршниот совет на Собранието на СР Словенија;

Наредба за височината на таксата за баждарење на поморски чамци;

Извештај за резултатот на дополнителните избори за пратеник на Просветно-културниот собор на Собранието на СР Словенија во Изборната единица 38 — Љубљана—Шишка II.

Во бројот 18 од 3 јуни 1965 година објавува:

Одлука за потврда на Завршната сметка на средствата на Резервниот фонд на СР Словенија за потребите на стопанските организации за 1964 година;

Заклучок за разрешување и именување генерален директор на Општата стопанска банка на СР Словенија;

Заклучок за разрешување републички секретар во Извршниот совет на Собранието на СР Словенија;

Заклучок за избор на судија на Окружен суд во Љубљана;

Заклучок за избор на судии на окружните стопански судови;

Заклучок за разрешување и именување претседател и членови на Управниот одбор на Фондот Борис Кидрич;

Заклучок за разрешување и именување претседател и членови на Управниот одбор на Прешерновиот фонд;

Заклучок за разрешување и именување претседател и членови на Управниот одбор на Фондот на СР Словенија за унапредување на културната дејност;

Заклучок за разрешување и именување претседател и членови на Управниот одбор на Фондот на СР Словенија за унапредување на издавачката дејност;

Заклучок за разрешување и именување претседател и членови на Управниот одбор на Фондот на СР Словенија за унапредување на производството и прикажувањето на филмови;

Заклучок за разрешување и именување претседател и членови на Управниот одбор на Фондот на СР Словенија за унапредување на земјоделството;

Заклучок за разрешување и именување претседател и членови на Управниот одбор на Фондот за патишта на СР Словенија;

Заклучок за разрешување и именување претседател и членови на Управниот одбор на Фондот на СР Словенија за нестопански инвестиции;

Заклучок за разрешување и именување претседател и членови на Управниот одбор на собирните резерви на стопанските организации;

Одлука за укинување на Републичката комисија за запишување на Народниот заем за обнова и изградба Скопје;

Одлука за укинување на Комисијата на Извршниот совет на Собранието на СР Словенија за работно време;

Решение за престанок на Заедницата на претпријатија на СР Словенија за промет на жито;

Решение за овластување за разрешување помошник републички секретар за правосудна управа и за именување помошник републички секретар за правосудство и општа управа;

Решение за именување помошник на јавниот правобранител на СР Словенија.

Во бројот 19 од 10 јуни 1965 година објавува:

Решение за разрешување потсекретар во Републичкиот секретаријат за финансии;

Решение за разрешување и именување главен републички инспектор за шумарство;

Решение за овластување за именување помошник и советник на републичкиот секретар за просвета и култура и за разрешување помошник републички секретар за школство;

Решение за именување тројца претставници на општествената заедница во Советот на Заводот за испитување на материјали и конструкции во Љубљана.

СОДРЖИНА:

	Страна
91. Основен закон за рударството (пречистен текст) — — — — —	145
92. Уредба за примена на одредбите од Основниот закон за средствата на органите на управата за лични доходи на работниците во дипломатски и конзуларни претставништва на Социјалистичка Федеративна Република Југославија — — —	160
93. Уредба за основање Сервис за одржување на помошните објекти — — — —	161
94. Уредба за укинување Советот за радиодифузија и телевизија — — — — —	161
95. Одлука за распоредот и начинот на користење на средствата од странски заеми за увезени земјоделски производи — — —	162
96. Одлука за употреба на средствата за изградба на складови на Дирекцијата за суровини за сместување и чување на стокковните резерви на федерацијата — —	162
97. Правилник за составување и поднесување на преглед на завршната сметка за 1965 година на Фондот на федерацијата за кредитирање на стопанскиот развој на стопански недоволно развиените републики и краишта — — — — —	162
98. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за единствениот контен план на стопанските организации — —	164
99. Правилник за дополнение на Правилникот за постапката за издавање дозвола за пуштање во промет на средства за заштита на растенијата, за начинот на пакување и декларирање и за контрола на квалитетот на тие средства — — —	166
100. Наредба за престанок на важењето на Наредбата за условите под кои членовите на Сојузот на филателистите на Југославија можат да вршат филателистичка размена на поштенски марки со странство	166
101. Наредба за задолжителна испорака на електролитен бакар, електролитен цинк во блок, кадмиум, цинк-лим, рафинирано олово во блок, сребро, алуминиум во блок и метална жива за потребите на Југословенската народна армија во 1966 година	166
102. Наредба за измена и дополнение на Наредбата за маржите во прометот на стоки на големо и мало — — — — —	167
103. Наредба за поблиските услови и начинот на користење на средствата за унапредување на земјоделството и шумарството предвидени со сојузниот буџет за 1966 година — — — — —	167
104. Наредба за постапката и условите за остварување на регресот според одлуката за давање регрес при продажбата на вештачки ѓубриња за потребите на земјоделството и шумарството — — — — —	167
105. Наредба за постапката и условите за остварување на премијата според Одлуката за определување премија за суров памук во 1966 година — — — — —	169
106. Упатство за начинот на евидентирање на приносот и цените на одделни земјоделски производи за кои се утврдува катастарскиот приход — — — — —	169
107. Решение за југословенските стандарди од областа на текстилната индустрија —	170
108. Решение за југословенските стандарди од областа на електроенергетиката на постројките — — — — —	171
109. Решение за југословенските стандарди за инсталациони автоматски прекинувачи	171
110. Решение за југословенските стандарди за плочички од тврд метал — — — — —	171
111. Решение за југословенските стандарди за плочки од тврд метал — — — — —	172
112. Решение за југословенските стандарди за единствените називи за пестицидите —	172
113. Решение за југословенските стандарди за геолошки ознаки и симболи — — — —	172
114. Решение за југословенските стандарди за ознаките на делови на железнички возила и обрачи за тркала на шински возила	172
115. Решение за југословенските стандарди за глави за режење навои, стезни глави и клучеви — — — — —	173
116. Решение за југословенските стандарди за вијци и навртки — — — — —	173
117. Решение за југословенските стандарди за производи од добиток — — — — —	174
118. Решение за југословенските стандарди за семенски материјал — — — — —	174
119. Објава на Сојузната изборна комисија за кандидатот избран во општинските собранија за пратеник за Сојузниот собор на Сојузната скупштина — — — — —	174
Исправка на Правилникот за уредите и опремата на пловилата за внатрешна пловидба	174